



Аконтацијата за 1992 година изнесува 2.600 динари. Овој број чини 120 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

References

- JET - 194 -

184.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр 20/90), и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ШЕКЕРОТ

1 Претпријатијата и другите правни лица што произведуваат шеќер можат цените за шеќер да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа:

- | | |
|--|--------|
| | дин/кг |
| 1) шеќер во кристал пакувано од 50 кг до . | 69,70 |
| 2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски начин,
од 1 и 2 кг до | 72,80 |

Цените на шеќерот од точка 1 на оваа Одлука важат како највисоки продажни цени на производителите, франко натоварено во вагон, камион на најблиската натоварна станица на производителот или франко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги и трошоците за пакување и амбалажа

2 Претпријатијата и другите правни лица што вршат промет на шеќер како и работните луѓе што вршат дејност со самостоен личен труд (во натамошниот текст – иматели на дуќани) можат цените за шеќер да ги формираат така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

- | | |
|---|--------|
| | дин/кг |
| 1) шеќер во кристал, пакувано од 50 кг до . | 97,70 |
| 2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски начин
од 1 и 2 кг до | 100,00 |

3 Цените од точка 1 и 2 на оваа одлука ќе се усогласуваат до 60% од званичната стапка на месечната инфлација најдоцна до 15 во тековниот месец за минатиот месец

4 На претпријатијата и другите правни лица и имателите на дуќани што вршат промет на шеќер, а набавката ја извршиле од пазарите на домашниот пазар и од пазарите надвор од Републиката по повисоки цени определени во точката 1 од оваа одлука, ќе им се исплатува компензација само за разликата над утврдена цена

Компензацијата ќе се исплатува преку Дирекцијата за стоковни резерви

Висината и начинот на исплата на компензацијата ќе се определи со посебна одлука

5 Со парична казна од 1 500 000 динари до 2 250 000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатије или друго правно лице ако цените на своите производи ги формира спротивно од одредбата на точка 1 од оваа одлука

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во претпријатието и другото правно лице со парична казна од 75 000 до 125 000 динари

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и остварената имотна корист

6 Со парична казна од 1 500 000 до 2 250 000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатије и друго правно лице кое врши промет на шеќер ако цената на шеќерот ја формира спротивно од одредбата од точка 2 на оваа одлука

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорно лице во претпријатието или друго правно лице со парична казна од 75 000 до 125 000 динари

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и остварената имотна корист

7 Со парична казна во износ од 100 000 до 125 000 динари ќе се казни за прекршок имател на дуќан кој врши промет на шеќер ако цената на шеќерот ја формира спротивно на одредбата од точка 2 на оваа одлука

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и остварената имотна корист

8 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-740/1

28 февруари 1992 година
СкопјеПретседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с.р.

185.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр 20/90) и член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ

1 Претпријатијата и другите правни лица што произведуваат масло за јадење можат цените за маслото за јадење да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа

а) Рафинирано масло за јадење од сончоглед

– во пластична амбалажа од 1/1 литар до
120,00 дин/лит

– во стаклено шише (повратно) 1/1 лит до
116,00 дин/лит

– во пластична туба 20/1 литар до . 136,00 дин/лит

– во рефузна состојба до 116,00 дин/лит

б) Цената на рафинираното масло за јадење од соја се формира за 5,00 динари/литар пониско од цените за рафинираното масло за јадење од сончоглед од точка 1 на оваа потточка

Цените на маслото за јадење од став 1 на оваа Одлука важат како највисоки продажни цени на производителите, франко натоварен во вагон, камион на најблиската натоварна станица на производителот како франко натоварено во фабрика, вклучувајќи ги и трошоците за пакување и амбалажата

2 Претпријатијата и другите правни лица како и работните луѓе што вршат дејност со самостоен личен труд, кои вршат промет на масло за јадење можат цените на маслото за јадење да ги формираат така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа

а) Рафинирано масло за јадење од сончоглед

– во пластична амбалажа од 1/1 литар до
165,00 дин/лит

– во стаклена амбалажа повратно 1/1 лит до
160,00 дин/лит

– во пластична туба 20/1 литар до 186,00 дин/лит

– во рефузна состојба 160,00 дин/лит

6) Цените на рафинираното масло за јадење од соја се формира за 5,00 дин/литар пониско од цените за рафинирано масло за јадење од сончоглед од потточка 1 на оваа Одлука

3 Цените од точка 1 и 2 на оваа Одлука ќе се усогласуваат до 60% од званичната стапка на месечната инфлација најкасно до 15 во тековниот месец за миналиот месец

4 На претпријатијата и другите правни лица и имателите на дуќани кои вршат промет на рафинирано масло за јадење, а набавката ја извршиле на домашниот или на пазарите надвор од Републиката по високи цени утврдени во точката 1 од оваа Одлука, ќе им се исплатува компензација само за разликата над утврдената цена.

Компензацијата ќе се исплатува преку Републичката дирекција за стоковни резерви

Висината и начинот на исплатата на компензацијата ќе се определи со посебна одлука.

5. Со парична казна од 1 500 000 до 2 250 000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие и друго правно лице кое врши промет на масло за јадење ако цената на маслото за јадење ја формира спротивно на одредбата од точка 2 на оваа Одлука

За стопански престап од став 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице со парична казна од 75 000 до 125 000 динари.

Со казната од став 1 на оваа точка ќе се одземе и остварената имотна корист

6 Со парична казна во износ од 100 000 до 500 000 динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќанот кој врши промет на масло за јадење ако цената на маслото за јадење ја формира спротивно на одредбата од точка 2 на оваа Одлука

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи точката 1 по однос на маслото за јадење од Одлуката за начинот на формирање на цените на одделни производи и услуги во прометот на големо односно на мало („Службен весник на Република Македонија“ бр 51/91)

8 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-739/1
28 февруари 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

186.

Врз основа на член 10 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр 15/91), во член 44 се додава нова точка 8 која гласи.

„Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на девизните, надворешно-трговските и царинските прекршоци“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-407/1
27 февруари 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

187.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките кои може да се преземаат заради спречување и отстранување на нарушувањето во стопанството на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 36/90) и член 45, став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПЛАТА НА РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОТКУ- ПЕНИ ОД РЕКОЛТАТА ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

За откупените земјоделски производи во 1991 година и тоа пченица, пченка, сончоглед, маслодавна репка, шеќерна репка, ориз, тутун и грозје се исплатува разлика во цената од 50% од висината на откупните цени на овие производи

Член 2

Разликата на цената од член 1 на оваа одлука треба да се исплати на директните производители и тоа за

– пченица	– 2 динари по 1 килограм
– пченка	– 1,5 динари по 1 кг
– сончоглед	– 5 динари по 1 кг
– маслодавна репка	– 3 динари по 1 кг
– шеќерна репка	– 0,5 динари по 1 кг
– ориз	– 7,5 динари по 1 кг
– тутун	– 35 динари по 1 кг
– грозје	– 3,5 динари по 1 кг

Член 3

Републичката дирекција за стоковни резерви обезбедува средства за разликата во цената на земјоделските производи за количините што ги откупила и тоа за пченица, пченка и ориз

Начинот на исплатата за останатите земјоделски производи од член 1 на оваа одлука ќе ги утврди Министерството за стопанство во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-698/1
28 февруари 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

188.

Врз основа на член 134 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 8/92), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија, бр. 38/91), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ, ОПРЕМАТА, ИНВЕНТАРОТ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ШТО ДОСЕГА ГИ КОРИСТЕШЕ ДРЖАВАТА СФРЈ – ССНО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА КОИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 134 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА СЕ ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА СТАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Се овластува Министерството за одбрана да го изврши преземањето на недвижностите, опремата, инвентарот и другите средства што досега ги користеше државата СФРЈ – ССНО на територијата на Републиката кои согласно член 134 од Законот за одбрана се државна сопственост на Република Македонија.

Член 2

Преземените недвижности, опремата, инвентарот и другите средства од член 1 на оваа одлука времено се ставаат на користење на Министерството за одбрана.

За дефинитивна употреба на недвижностите, опремата, инвентарот и другите средства ќе одлучува Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за народна одбрана

Член 3

Преземањето на недвижностите, опремата, инвентарот и другите средства од член 1 на оваа одлука ќе се изврши врз основа на претходно извршен попис од страна на пописни комисији

Комисиите од став 1 на овој член за попис на недвижностите се составени од претставници на Министерството за одбрана и Републичката геодетска управа, а за опремата, инвентарот и другите средства од претставници на Министерството за одбрана.

Комисиите за попис на недвижностите посебно да го искажат извршениот попис на испразнетите станови од станбениот фонд на ЈНА, користени од активни воени лица, воени службеници и граѓански лица на служба во ЈНА

За користење на становите од став 3 на овој член Министерството за одбрана, по потреба, издава временни решенија со право на користење најмногу до 6 месеци

Член 4

За најдената состојба комисиите од член 3 став 1 на оваа одлука составуваат записник

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 23-600/1

28 февруари 1992 година
СкопјеПретседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

189.

Врз основа на член 133 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија бр. 8/92), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД И НА ДРУГИ ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ЗА ВРЕМЕ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА

Член 1.

Во Одлуката за начинот на исплатување на личниот доход и на други парични надоместоци на лицата во резервен состав за време на служба во територијална одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 19/87), во член 13 се бришат зборовите: „согласно со Одлуката за определување на висината на паричниот надоместок на регрутите и лицата во резервен состав што не се во работен однос за време на воена обврска“ и се заменуваат со зборовите: „во висина на просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на Република Македонија објавен за последниот месец од Републичкиот завод за статистика“.

Член 2

По член 13 се додава нов член 13-а кој гласи:

„На лице во резервен состав од член 1 на оваа одлука кое не е во работен однос, ниту самостојно врши дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓани, односно не врши друга професионална дејност, како и на лице во резервен состав кое не остварува право на пензија или на паричен надомест поради привремена невработеност, за време на службата во резервен состав на вооружените сили му припаѓа надомест спрема чинот, односно класата што ја има, а во височина на платата и додатокот на активен помлад офицер, офицер, односно воен службеник на ист чин односно класа. Ако на тоа лице надоместок од член 1 на оваа одлука му е поголем од платата спрема чинот, односно класата, му припаѓа разлика помеѓу височината на платата и височината на надоместок од член 1 на оваа одлука“.

и нов член 13-б кој гласи:

„Износот на дневниот надоместок се утврдува така што месечните износи од член 1 и член 2 став 1 на оваа одлука ќе се поделат со бројот 20“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Број 23-516/1

27 февруари 1992 година
СкопјеПретседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

190.

Врз основа на член 21 од Законот за патинта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/89, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/90 и 11/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 II 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Патниот правец Росоман – Кавадарци – Мушков Гроб – број 108, се утврдува како регионален пат на територијата на Република Македонија

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 23-103/1
11 февруари 1992 година Претседател на Владата,
Скопје д-р Никола Кљусев, с.р.

191.

Врз основа на член 15 од Законот за системот на општествено планирање и за Општествениот план на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 II 1992 година, донесе

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1992 ГОДИНА

ОПШТИ УСЛОВИ, МОЖНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА

1 Економската политика на Република Македонија во 1992 година ќе се остварува во радикално изменето државно, политичко, социјално и економско окружување. Длабоката државна и политичка криза која доведе до војна меѓу одделни републики на досегашната Југославија придонесе во економската сфера општите услови на стопанисување драстично да се влошат.

Економските активности продолжија забрзано да опаѓаат како последица на распаѓањето на стопанскиот систем, прекинувањето на функционирањето на економските механизми и парцелизирањето на економскиот простор.

Меѓународните економски односи ги карактеризира ерозијата на деловниот углед на нашите претпријатија и банки во светот. Прекиниот на прилив на странски капитал исто така влијаеше во оваа година да се пренесат тешки економски проблеми и социјални тензии. При крајот на годината беа преземени економски санкции и финансиски блокади. Последиците од нив се чувствуваат и после нивното повлекување. Постои резервираност на странските партнери во поглед на новите аранжмани и во одделни случаи откажувања на воспоставената соработка. Заради големиот економски ризик за пласман на капитал не постои интерес ни спремност да се стави на располагање странски капитал.

Стагнацијата и опаѓањето на производството и услугите, присутно во последната деценија, кулминираше во 1991 година. Економските движења во претходната година имаат класични рецесивни обележја. Општествениот производ е намален за околу 15%, додека падот во индустријата е уште подлабок (околу 20%).

Користењето на инсталираните производствени капацитети е ниско. Тие се користат со околу две третини, а во одделни дејности и под една половина од потенцијалните. Како резултат на делувањето на бројни фактори трошоците на производството (реалните и номиналните) нагло се зголемија и дојде до натамошно намалување на ефикасноста на стопанисувањето.

Снабденоста со сировини и репроматеријали е крајно отежната со индикации за уште поостри проблеми.

Неликвидноста на стопанството, односно асиметрично распоредената ликвидност добива загрижувачки размери. Не може да се одржи нормално измирување на меѓусебните должничко-доверителни односи, извршување на кредитните обврски и исплата на платите и другите примања. Неликвидноста е резултат на големите износи на ненаплатени побарувања, забавеност во вртење на капиталот, високата кредитна задолженост и распаѓањето на монетарниот систем.

Проблемите со пласманот на стоките значително се изострени и поради зачестените прескани на деловните односи, отежната наплата на реализираните производи, откажувањето договорените аранжмани со странство и сообраќајните блокади.

Долгорочниот тренд на опаѓање на инвестирањето, и во последниве години драстично дезинвестирање се заканува со длабоки долгорочни последици и депресија на развојниот капацитет.

Во економските односи со странство Република Македонија бележи постојан дефицит. Ваквиот дефицит во основа е резултат на високата увозна зависност и нискиот извоз. Проблемите на надворешната ликвидност се изоструваат со достасувањето на претходно репрограмираниот обврски и со нискиот девизен прилив условен од значајната размена со компензации. Овие проблеми во основа се од долгорочен карактер и нивното решавање ќе се реализира главно преку структурни промени во производството.

Расте невработеноста која произлегува од намалената стопанска активност, стечан и ликвидација и поради високата превработеност. Невработеноста се кумулира во подолг временски период и во октомври 1991 година достигна ниво од 165,4 илјади лица.

Инфлацијата, по релативното смирување во 1990 година, во 1991 година повторно се интензивира, со тенденција да прими хиперинфлаторни карактеристики. Високо формираната агрегатна побарувачка предизвикана од монетарната експанзија е основен фактор на инфлацијата. Покрај него постојат и фактори од долгорочна, односно структурна природа. Нивото на цените на мало 1991 година порасна за над два пати, што условува пренесена инфлација во тековнава година од околу 85%. Инфлаторните очекувања се високи а трошочните притисоци врз цените се изразито силни и целосно ги ограничуваат можностите да се контролира потенцијалната инфлација.

Кон крајот на првото тромесечие од годинава може да се очекува нагло паѓање на домашната побарувачка. Доколку се случи значителен пад на агрегатната побарувачка ќе треба да се согледа можноста за воведување различни облици на прераспределба на националниот доход и потрошувачката моќ на одделни слоеви на населението.

Средствата за животниот стандард на населението се сериозно редуцирани што е извор на отворени социјални тензии. Платите на вработените бележат тенденција на натамошно реално намалување и кај голем дел од вработените се исплатуваат нередовно. Слична е состојбата и со сите видови социјални примања.

2 Меѓународното политичко и економско окружување и движењата на светското стопанство ќе имаат силно влијание врз стопанската активност, ако се имаат предвид политичките процеси, трансформацијата на економскиот систем и потребите од странски капитал во Републиката.

Опаѓањето на стопанската активност во светското стопанство присутно во 1991 година, а кое според оценките за 1992 година ќе се задржи со тенденција на слабо оживување, неповолно ќе влијае врз извозната активност на македонското стопанство и приливот на дополнителна акумулација.

Во услови на глобални промени во окружувањето, Западна и Источна Европа, развисените земји и земјите во развој присутна е неизвесност во оддржување на досегашните пазари и постигнувањето на конкурентна способност за ефикасни економски односи.

Неповолното политичко окружување од соседните земји може длабоко да ги наруши тековните надвореш-

но трговски односи, да го редуцира обемот на размена или да ги блокира комуникациите¹⁾.

Во последно време карактеристични се манифестации на одлив на капитал во странство или избегнување на внесување на девизниот прилив во Републиката.

3 Во Република Македонија се одвива процес на изградување и заокружување на сопствен стопански систем. Вкупниот економски систем се наоѓа во транзитивна фаза која ќе трае подолго. Динамиката на утврдување на одделните законски решенија покажува дека одделни прописи од стопанскиот систем објективно не ќе можат да се донесат во кус период.

Не треба да се потценат ни институционалните проблеми, односно воспоставувањето на институции неопходни за функционирање на новите економски односи.

Република Македонија е дел на динарското монетарно подрачје, без доволно компетенции во креирањето на монетарната политика и увид во примарната емисија.

Во конципирањето и реализирањето на останатите макро политики ќе се тежи кон заокружување конзистентен систем и збир на мерки и инструменти насочени кон остварување на зацртаните задачи. Во првата половина од годината, односно до изградбата на заокружен стопански систем ќе се преземат дел од сегашните решенија, но со вградување на сопствените цели и економски интереси. Основната ориентација на стопанскиот систем е изградбата на отворено пазарно стопанство засновано врз плурализмот на сопственичките односи.

Во почетокот на тековнава година ќе се изгради сопствен систем за трансформација на сопственоста со кој ќе се уредат модалитетите и динамиката на спроведувањето на сопственичката реформа.

4 Стопанската и друга активност во Република Македонија долгорочно, а особено во 1992 година ќе биде соочена и со бројни ограничувања од материјален карактер. Ниското ниво на ефикасност и акумулативност и високите износи на дефицити и т.н. дубиози се основни, долгорочни и најтешки проблеми од материјален карактер.

Подолго време одделни субјекти од стопанството и општествените дејности искажуваат високи износи на загуби од тековното работење од кои значителни износи не се покриени или се покриени од несоодветни или нереални извори.

Недостиг на средства за покривање на расходите е присутен и во социјалните фондови и буџетите. Високи дефицити се концентрирани и во банките поради загуби, ризични пласмани и непокриени курсни разлики во депонираните штедни влогови кај НБЈ (јавен долг). Негативно салдо се остварува и во економските и финансиските односи на Републиката со странство. Републиката има и високи износи на ненаплатена реализација (побарувачко салдо) во односите со другите републики.

Високите износи на дефицити кои се оценети за 1991 година произлегуваат од

- загубите од тековното работење на стопанските субјекти во 1991 година, кои заедно со непокриените загуби од 1990 година изнесуваат околу 10,0 млд динари, односно 10,5% од општествениот производ на вкупното стопанство на Република Македонија за истата година. Вкупните загуби се за 4,6 пати повисоки од очекуваната акумулација,
- загубите од општествените дејности во 1991 година изнесуваат околу 610 милиони динари или околу една третина од акумулацијата во стопанството на Републиката за таа година,
- дефицитите во социјалните фондови во 1991 година изнесуваат околу 1,8 млд динари и учеству-

ваат со околу 13% во вкупните приходи на тие фондови за истата година, односно со околу 90% во акумулацијата на стопанството,

- дефицитите во републичкиот и општинските буџети за 1991 година утврдени преку приходите од продолжената буџетска година (јануарски промет во 1992 година) изнесуваат околу 650 милиони динари што претставува над 3% од условно изведената буџетска потрошувачка за цела година односно една третина од акумулацијата во стопанството;
- во банките во 1991 година од евентуални загуби и од ризични пласмани ќе има дефицити во износ од околу 8,5 млд динари што претставува 9% од општествениот производ на Републиката за таа година,
- дефицитите по основ на курсните разлики по депонираните девизни штедни влогови кај НБЈ (јавен долг) изнесуваат околу 967 милиони долари односно близу една половина од оценетиот општествен производ за 1991 година (сметано по просечен годишен курс 1 долар = 45,00 динари),
- дефицитот од вкупните трансакции со странство за 1991 година изнесува околу 300 мил. долари и учествува со над 26% во остварениот извоз на стоки во Републиката за претходната година,
- ненаплатената реализација (побарувачко салдо) од меѓусебните краткорочни должничко-доверителни односи на стопанските и други субјекти од Република Македонија во 1991 година со правните лица од другите републики во земјата во износ од околу 15 млд динари учествуваат со 15,6% во општествениот производ за таа година.

Ограничувачко влијание врз стопанската и друга активност и врз конципирањето на макро-економската политика за оваа година ќе имаат и дефицитите од необезбедените трајни обртни средства, сомнителните и спорни побарувања и ненаплатените обврски (ануитети) на стопанството кон банките, како и недостигот на средства на посебните републички сметки за покривањето на интервенциите во стопанството и банките до со прописи утврдените права кои квантитативно не се искажани со цел да се надмине проблемот за двоен опфат што би можел да се појави при евентуално нивно збирно утврдување.

5 Нивото на економската активност, распределбата и потрошувачката во 1992 година ќе бидат силно ограничени од долгорочно кумулираните економски и социјални проблеми кои поради длабочината во која се јавуваат и поврзаноста со материјални ресурси не можат да бидат разрешени на кус рок.

Во градењето на макро-економската политика се тежи мерките и активностите да бидат насочени кон спречување на натамошно продлабочување на кумулираните проблеми и создавање услови со отворање процес на нивно постепено разрешување. Во оваа група ограничувања главно доминираат следните процеси и економски манифестации.

Стагнантната, а во одделни периоди и негативна динамика на стопанскиот растеж, со изразито ниско ниво на општествен производ по жител која создаде проблеми во одржувањето на производната активност, инвестирањето од сопствени извори, ангажирањето на работоспособното население, зголемување на извозот и измирување на обврските по користените странски кредити и во зголемување на нивото на животниот стандард.

Стопанската структура е неповолна, нефлексибилна и екстензивна и не овозможува динамичен пораст на општествениот производ. Сегашната стопанска струк-

¹⁾ Вакви појави веќе се регистрирани и стануваат се позачестени и посериозни.

тура во нормални услови на стопанисување обезбедува пораст на општествениот производ од само 1-2% годишно, што не дава можност за разрешување на другите проблеми на развојот.

Ниското ниво на извоз, високата увозна зависност и задолженоста, кои се тесно врзани со структурата на производството, условува перманентно висок дефицит во трговските трансакции со странство и стеснети можности за увоз на неопходните сировини, репроматеријали, резервни делови и витални производи за населението.

Нивото на технолошката развиеност се карактеризира со голема потрошувачка на сите материјални и енергетски инпути, како и со висок степен на нарушување на еколошката рамнотежа. Притоа занемарлива е примената на т.н базични технологии а висок е степенот на научна и техничко-технолошка депресијација на постојните производствени технологии, опремата и на знаењата.

Невработеноста, како клучен структурен проблем е резултат на забавениот стопански растеж, ниското ниво на инвестирање, присуството на технолошките вишоци кај вработените и се уште високите демографски резерви

Ниската акумулативна и репродуктивна способност на стопанството е недоволна да овозможи развој врз сопствени сили, а го стеснува и просторот за позначајни инвестиции и за поголемо користење на дополнителна акумулација од странство. Ова условува подолг период изразито ниско ниво на инвестиции, односно дезинвестирање.

Нерамномерната просторна разместеност на производните капацитети и населението имаат негативно дејство врз развојот на одделни подрачја во Македонија, ги изоструваат проблемите со миграцијата и врши празнење на одделни делови, предизвикувајќи сериозни тешкотии во постигнувањето на оптимален глобален развој

6 Се актуелизира и прашањето за делбата на имотот и обврските на Федерацијата. Оваа активност ќе има значително влијание врз финансиските и материјалните биланси на Републиката

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И НАСОКИ НА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

Преку макроекономската политика за 1992 година Владата на Република Македонија ќе презема мерки за ублажување на последиците на високата нестабилност и спречување на поголеми растројства во функционирањето на економијата, и ќе пристапи кон решавање на долгорочно кумулираните проблеми.

Поаѓајќи од бројните исклучително сложени и остри ограничувања, основните задачи на економската политика се

- забавување на интензитетот на падот на производството и услугите,
- создавање услови за снабдување на населението со витални производи за живот и стопанството со сировини и енергија,
- зголемување на извозот и одржување надворешна ликвидност,
- обезбедување социјална заштита на лицата на кои тоа ќе им биде неопходна

Основен и критично важен услов за остварување на целите на економската политика, што може да биде третирана и како основна цел претставува постигнувањето на макро-економска стабилност, без која не ќе може да се остваруваат ниту процесот на приватизација, структурното прилагодување, ниту пак ќе може да се користат инструментите на различните економски политики. При тоа ќе треба да се утврди синхронизиран

пристап во вид на анти-инфлационен пакет на мерки, структурно прилагодување и довршувањето на правната рамка на трансформацијата на економскиот систем.

За остварувањето на овие задачи е неопходна трансформација, доградување и доползување на стопанскиот систем. Заокружување на функционирањето на државата покрај политичките аспекти ќе повлече редица економски и билансни консеквенци меѓу кои и зголемувањето на јавната потрошувачка.

МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА²⁾

1 Во конципирањето на макро-економската политика на Република Македонија во 1992 година примарно место има дефинирањето и реализацијата на сопствена монетарно-кредитна политика. Меѓутоа, временски неопределеното отсуство на сопствена монетарна политика и парична единица што може да трае најмногу до моментот на мирното разрешување на југословенската криза, ја принудува Република Македонија да ја остварува изнудената заедничка монетарно-кредитна политика дефинирана за остатокот на Југославија (без Република Словенија и Република Хрватска).

Со оглед на ова, Република Македонија на почетокот на 1992 година не е во можност да утврди целосна и конзистентна макроекономска политика, ниту пак може да влијае врз монетарната политика и врз проекцијата на монетарните агрегати за остатокот на Југославија. Поради неможноста од контрола врз обемот на примарната емисија од НБЈ во Републиката, не постојат ниту стабилни основи за утврдување на проекцијата на реалните макроекономски параметри, а прогнозата на номиналните движења и нивото на инфлацијата воопшто не е предвидлива

Најавената монетарна политика за остатокот на Југославија за 1992 година, во отсуство на акт за макроекономската политика, е нецелосна и неконзистентна и е утврдена врз претпоставки кои инфлаторно и дестабилизационо ќе влијаат врз стопанските и други текови

Монетарните агрегати на НБЈ за 1992 година претпоставуваат двојно повисока месечна инфлација од остварената во 1991 година, а не се утврдени ниту механизми за контрола врз примарната емисија. Исто така е предвиден двојно повисок реален пад на макроекономските агрегати од предвидувањата во Република Македонија³⁾

²⁾ Според мислењето на народната банка на Македонија, Република Македонија сеуште е дел од заедничкиот монетарен систем на Југославија, поради што економската политика треба да ја прилагоди кои годишно проектираните цели на монетарно-кредитната политика на сојузно ниво. Оттука, Народната банка на Македонија смета дека во овој момент не треба во макроекономската политика на Република Македонија во 1992 година да се разработува варијанта за сопствена монетарна политика.

³⁾ Со проекцијата на макроекономските показатели е утврден натамошен реален пад на општествениот производ за уште 15%, нов пораст на цените на мало за 590%, односно 17.5% просечно месечно, дефицит во тековните трансакции со странство од 1.545 милиони долари, натамошен номинален пораст на депонираното девизно штедење што во најголем дел е последица на високите курсни разлики заради очекуваната девалвација на динарот, но дел и поради очекуваниот пренос на каматите за 1991 година. Порастот на динарскиот дел од примарната емисија е проектиран за 396,0 млд динари од кои 229,5 млд динари или 56% за финансирање на буџетската потрошувачка односно на армијата. За поттикнување на производството и извозот би се пласирале средствата од примарната емисија во износ од околу 166,5 млд динари, што е речиси двојно повисок номинален износ во однос на 1991 година, но, во услови кога е предвидена инфлација од 590% и квантификациите за макроекономските показатели утврдени

Проекцијата на динарската примарна емисија претпоставува висок степен на рестриктивност на делот од монетарните агрегати што се однесуваат на поддршката на стопанството. Таа ќе има видно негативно влијание врз поддршката на производството во земјоделството, подготовките на производството за извоз и врз извозот. Извршената висока девалвација на динарот и определбата за постојано негово тековно усогласување ќе ги изостри проблемите во Републиката поради големата увозна зависност на стопанството, ќе ги зголеми трошоците на работењето и ќе ја намали доходноста на стопанските субјекти, ќе ги изостри проблемите со отплатата на анутетите по порано користените кредити од странство и на курсните разлики по тие кредити, а значително ќе ги зголеми курсните разлики (јавниот долг) по девизните штедни влогови.

2 Поради очекуваните импликации од монетарната политика утврдена за остатокот на Југославија сè повеќе се наметнува потребата надлежните институции во Република Македонија интензивно да работат врз конципирањето на сопствена монетарно-кредитна политика и воспоставувањето сопствена парична единица⁴⁾, со алтернативни решенија, кои ќе се применат во моментот кога за тоа ќе се создадат соодветни услови.

Воспоставувањето на сопствена монетарна политика и воведувањето сопствена парична единица може да има и негативни последици за Републиката доколку истовремено не се остварат обидите за задржување на нивоата на постојната економска и друга соработка со сите економии на југословенскиот простор. При тоа, можно е да се очекува и воведување на различни нови радикално рестриктивни ограничувања од несекономски карактер (сообраќајни блокади и слично). Имено, стопанските субјекти од Република Македонија имаат воспоставено долгорочна производна, техничко-технолошка и друга соработка, а структурата на производството ја имаат прилагодено кон потребите на пазарите на југословенскиот простор. Ваквата ориентација услови висок степен на взаемност и зависност во тековите на стоковната размена. Република Македонија околу една петтина од сите набавки и над една четвртина од продажбата ги остварува во односите со другите југословенски републики. Негативни ефекти и прекин би настанале и во платниот промет, со што ќе се изострат проблемите во должничко-доверителските односи повеќе на штета на Републиката со оглед на нејзиното побарувачко салдо, а во почетокот и поради неизбежното присуство во Републиката на одделни сојузни органи и институции кои се финансираат од други извори, а плаќањата ги вршат со постојната парична единица (динарот).

Концептски, сопствената монетарно-кредитна политика е нужно да биде целосно конзистентна со другите сегменти на макроекономската политика и да отвора процеси за стабилизација на цените и сите други текови на општествената репродукција во што е можно пократки временски периоди.

Заради ова, во Република Македонија на почетокот на воспоставувањето на сопствената монетарна политика е неопходно да се утврди умерена рестриктивност и таа да биде во функција на стабилизација на сопствената парична единица, на запирање на интензитетот на опаѓање на производството и услугите и остварување стабилни услови за намалување на нивото на цените и стапката на инфлацијата воопшто.

Народната банка на Македонија, во рамки на своите уставни овластувања, навремено ќе донесе проекција на монетарно-кредитните движења⁵⁾ и согласно со определените агрегатни квантитативни параметри ќе ги предложи целите и задачите на монетарно-кредитната политика за преостанатиот период по монетарното осамостојување на Република Македонија. Во

зависност од степенот на рестриктивност на монетарната политика, Владата на Република Македонија ќе врши соодветни измени и усогласувања во политиката на јавната потрошувачка и политиката на платите и ќе создава конзистентен модел на макроекономската политика за 1992 година.

Монетизацијата односно креирањето на примарната емисија квантитативно ќе биде врзана со трансакциите кои ќе се остваруваат во односите со странство и на пазарот на пари и хартии од вредност, врз основа на што ќе се емитираат или повлекуваат соодветни количини примарни пари.

Нужно се наметнува потребата во 1992 година дел од кредитните функции било директно или индиректно да се остварува преку деловните банки, особено во кредитирањето на одделни намени во земјоделството, извозот и ликвидноста на банките. Со средствата од динарската примарна емисија ќе се поддржува кредитирањето на производството, залихите и резервите, на основните земјоделско-прехранбени производи и тоа на пченица, пченка, шеќерна репка и шеќер, маслодајни растенија и сурово масло, оризова арпа и ориз, организиранот тов на добиток (говедо, свињи и овци), риба, месо во ладилници, млеко и млечни производи, тутун, резерви на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата, продажбата на опрема и изведувачкото на инвестициони работи во странство, подготовката на производите и услугите за извоз и извозот на стоки и услуги.

Народната банка на Македонија ќе ја определи и есконтната стапка зависно од монетарните движења и движењата на пазарот на пари, а истата треба да биде над каматната стапка на благајничките записи со рок на стапување еден месец, како и над каматните стапки на едномесечните депозити кај деловните банки. Со есконтната стапка на Народната банка на Македонија ќе се влијае и врз рамништето на банкарските каматни стапки кои ќе се формираат слободно согласно со понудата и побарувачката на пари и хартии од вредност на пазарот на пари.

во образложението кон Буџетот и во образложението кон Напротот на одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и заедничките основи на кредитната политика во 1992 година, суштествено се разликуваат. Имено, во образложението кон буџетот за разлика од образложението на Одлуката е предвидена инфлација од 196% годишно, а пак во образложението кон одлуката, за разлика од таа кај Буџетот, не се предвидува реално опаѓање на општествениот производ.

⁴⁾ Во светската теорија и практика, во услови на политичко и економско осамостојување на државите, а заради воспоставување поголема стабилност на стопанските текови и елиминирање на можностите за упади во монетарниот систем, има случаи на позамување, за определен период, на туѓа, но стабилна, парична единица од некоја пријателска земја. Ваквите случаи покрај позитивните, имаат и свои негативни страни, но како алтернатива не треба априори да се отфрла при одлучувањето во Република Македонија.

⁵⁾ Според согледувањата на Народната банка на Македонија од јануари 1992 година можната проекција на монетарните агрегати за воспоставувањето сопствен монетарен систем и приватливост на сопствена парична единица претпоставува новинот годишен пораст на цените на мало да изнесува најмногу до 120% (6,8% месечно), да се запре натамошното опаѓање на општествениот производ, дефицитот во платниот биланс да изнесува до 130 милиони долари, личната и јавната потрошувачка реално да се намалат за уште 25% и да се води политика на реални камати. Нето домашната актива да се зголеми за 427,1%, а пласманите од примарната емисија за 78,5%. Бидејќи во индикативните големина на Министерството за развој е сметано со месечна нова инфлација од 10%, што на годишно ниво изнесува 213,9%, проекцијата на монетарните агрегати и на макро-економските показатели во наредната фаза меѓусебно ќе се усогласуваат.

Од инструментите на монетарно-кредитната политика ќе се применува и задолжителната резерва на банките во висина и со каматни стапки што ќе ги утврди Народната банка на Македонија, а зависно од функциите за остварување на задачите на монетарно-кредитната политика.

Со цел да се спречат причините за воведувањето на изразито високи каматни стапки на пласманите на деловните банки, а заради огромната побарувачка на средства од претпријатијата во услови на „безакумулативност“, на стопанството и на таа основа банките да остваруваат високи приходи со што ќе ги надоместуваат приходите што настанале од поранешната сомнителна актива. Народната банка на Македонија, по исклучок, може да дропише максимална каматна стапка на пласманите на банките.

Народната банка на Македонија нема да одобрува кредити за финансирање на потребите на Републиката искажани во републичкиот буџет.

3. Активностите во деловното банкарство ќе се остваруваат во ограничени околности и со тенденции на високи номинални каматни стапки на пласманите. Основни белези на банкарското работење и натаму ќе бидат неповолната структура на билансот на состојбата на средства, условена од дефицитот по депонираното девизно штедење кај НБЈ, постојаното реално намалување на прирастот на кредитниот потенцијал и високиот степен на ризичност на долгорочните пласмани во стопанството. Намалувањето на кредитниот потенцијал на банките и во 1992 година ќе биде условено од реалното намалување на штедните влогови на населението, изгубената (девалвирана) реална вредност на анунитетите по порано пласираните кредити во основни средства и за станбена изградба, од неможност за наплата на тасаните анунитети поради ниската доходност и „безакумулативност“ на одделни стопански и други субјекти. Поради девалвираната вредност на анунитетите по порано пласираните кредити и поради стеснетите можности за реално зголемување на основачките фондови и на кредитниот потенцијал во целина, банките и натаму сè повеќе ќе ги напуштаат инвестиционите активности, а нивното ангажирање ќе биде насочено, главно, кон тековната поддршка на производството и услугите и кон одржување на сопствената ликвидност. Заради ова, Владата на Република Македонија ќе ги согледа проблемите на дефицитите во банките, особено по основ на ризичните пласмани и од кредитите по кои гаранција при користењето имаат дадено Републиката или општините и во текот на годината ќе предложи можни решенија, вклучувајќи ја и можноста за прогласување на јавен долг. Отворањето на процесот за санација на банките ќе се остварува паралелно со процесот на реструктурирањето на претпријатијата и приватизацијата на општествениот капитал. Владата на Република Македонија ќе работи интензивно и на законите за реформа на банкарскиот систем, со што ќе се создаваат еднакви услови за работење на сите банки без разлика на големината и сопственоста на капиталот. Еднакви услови за работење на банките ќе се создаваат и со мерките и инструментите на монетарно-кредитната политика што ќе ги презема Народната банка на Македонија. Врз определбите и решенијата на Владата за трајна санација на банките, деловните банки, истовремено, ќе подготват и сопствени програми за санација со предлог на мерки.

Средствата на Републиката и на републичките органи и организации ќе се депонираат во деловна банка која, врз сопствена одлука за намените, ќе обезбеди сигурност на враќањето на пласманите и најпрофитабилна каматна стапка. Владата на Република Македонија и овластената деловна банка договорно ќе утврдат цена на депонираните средства (каматна

стапка), која не може да биде помала од 50% од есконтната стапка што ќе ја применува Народната банка на Македонија. Овластената банка секое тримесечје ќе врши пресметка на каматата на депонираните средства и утврдениот износ ќе го уплатува во Буџетот на Републиката.

Евентуалните вишоци на приходите над расходите кај Народната банка на Македонија во целост ќе бидат приходи на буџетот на Републиката, со намена за создавање девизни резерви, а уплатата ќе се врши тримесечно во текот на годината.

ДАНОЧНА ПОЛИТИКА

1. Во конципирањето на даночниот систем и даночната политика тежиштето ќе биде дадено на предлагањето нови прописи со кои ќе се изврши измена на постојните со нови видови даноци кои се применуваат во земјите со развиена пазарна економија, јакнење на развојната и социјалната функција на даноците преку уважување на сопственоста и еднаков третман на сите стопански субјекти; стимулирање на штедењето, акумулацијата, инвестициите и вработувањето, поттикнување на процесите на структурно прилагодување и технолошко модернизирање на стопанството; поправедна распределба на фискалниот товар на одделни сектори и обврзници; целосна наплата на даноците по однапред позната структура и метода на нивното пресметување; воведување единствен информациоен систем за приходите и даноците; како и формирањето на стручна, модерна и ефикасна даночна служба.

2. Воведувањето на новиот даночен систем ќе се остварува етапно со оглед на сложеноста и комплексноста на промените.

Во првата фаза, која ќе се реализира во текот на 1992 година, ќе се изврши интеграција на основниот со посебниот данок на промет на производи и услуги заради поедноставување на пресметувањето и наплатувањето на даноците на промет и ќе се преиспита постоењето на сите досегашни ослободувања и олеснувања од плаќање данок на промет. Исто така ќе се изврши интеграција на вонбуџетските сметки, воспоставени со воведувањето надоместоци во цената на одделни производи, со Буџетот на Републиката. Надоместоците од цената на електричната енергија и ПТТ услугите наменети за републичките стокони резерви ќе се укинат.

Во приходите на републичкиот буџет ќе се вклучат и приходите по основ на царини и другите увозни давачки, вишоците на приходите над расходите на НБМ, дел од приходите од игри на среќа наменети за социјално хуманитарни и спортски цели, надоместоците за изградба на скривници и други приходи кои сега се остваруваат вон од буџетот.

Во првата фаза ќе се воведат данок на добивка – наместо сегашниот данок од доход и истиот ќе се плаќа по пропорционална и единствена стапка.

Во преодниот период, односно сè додека не се воведат и синтетичкиот данок од доход на физичките лица, данокот на добивката ќе се плаќа по диференцирани стапки распоредени најмногу во четири групи на обврзници.

Ослободувањата од плаќање данок на добивка ќе бидат во функција на остварувањето на развојната политика, наместо досегашната социјална функција и тн. ќе се однесуваат на поттикнувањето на инвестициите од сопствени средства, вложувањата на странски лица ангажирањето на средства во хартии од вредност (акции и др.) Поттикнувањата ќе се однесуваат на развојни програми, а не како досега на дејности и гранки.

Во втората фаза, која исто така ќе отпочне во текот на оваа година, ќе се извршат согледувања и подготовки за воведување нови видови даноци и тоа синтетички данок од доход на физичките лица – наместо досегашните даноци што ги товарат личните доходи и приходите на вработените и граѓаните и данок на додатната вредност (VAT) – наместо сегашните даноци на прометот на мало. Во оваа фаза ќе се преиспита и сегашниот систем на оданочување на прометот на нафтата и нафтените деривати, на тутунот и тутунските преработки, на алкохолот и алкохолните пијалоци и на други производи и услуги кои вообичаено во светот се подложни на посебно оданочување. Овие специфични даноци на промет треба да се издвојат од системот на оданочувањето според општиот данок на промет во систем „akciza“ и да се прилагодат на системот на Европската заедница. Во оваа фаза ќе отпочне модернизацијата и усовршувањето на институцијата за евиденција на приходите и наплатата на даноците.

Во третата фаза, која главно ќе се остварува во 1993 година, ќе се подготви и закон со кој ќе се воведат синтетички данок од доход на физичките лица, а во 1994 година и закон за данокот на додатната вредност. Со заокружувањето на даночниот систем тој ќе биде конзистентен и компатибилен со системите во развиените европски земји и ќе овозможи предности во меѓународната размена на стоки и услуги од Републиката.

3 Даночната политика за 1992 година ќе биде насочена кон постепено префрлување на даночното оптоварување од стопанството кон обврзниците со поголема економска моќ (данок на луксузни производи, на имот, на приходи од имот и сл.), целосен опфат на приходите и субјектите што подлежат на оданочување и кон јакнење на даночните ослободувања кои ќе бидат во функција на инвестирањето и на развојот.

Заради ова ќе се обезбедува

- (1) зголемување на стапките на зафаќање по основ на даноците на имот и даноците од приходите од имот, а ќе се укинат досегашните олеснувања и ослободувања со што ќе се прошири основот за оданочување и на обврзниците кои досега не се оданочуваа. Приходите од овие даноци ќе го зголемат учеството и тоа во 1992 година ќе изнесува околу 1% од вкупните приходи на буџетската потрошувачка, спрема 0,30% во 1991 година,
- (2) воведување данок на дивиденда според основницата и по стапка која се плаќа во земјите членки на Европската заедница,
- (3) ревизија на казнените и заштитните одредби во сите прописи, а ќе се утврдат и нови заштитни мерки соодветни на пазарното работење, со што ќе се обезбеди почитување и спроведување на прописите,
- (4) техничко и кадровско оспособување на инспекциските служби,
- (5) контрола на плаќањата на даноците во сите сектори, а ќе се преземат и ригорозни мерки за наплата на ненаплатените даноци од даночните обврзници.

Ќе се предложат решенија, механизми и заштитни мерки со кои ќе се обезбеди задолжително евидентирање на прометот и другите приходи што се остваруваат во општествениот и приватниот сектор, како и кај поединци кои работат на „црно“, со што секој промет на производи и услуги ќе се легализира, а суштествено ќе зајакне контролата на инспекциските и другите државни органи и служби во откривањето на незаконитостите и злоупотребите. Доколку дојде до затајување на данок, непријавување или неевидентирање на прометот и на други приходи ќе им се забрани вршење на

дејност како на обврзникот така и на членовите од неговото семејство за период од најмалку 10 години и ќе се предвидат други кривични мерки.

Исто така ќе се вршат ослободувања.

- (1) од плаќање данок на добивка на економските субјекти во двоен износ сразмерно на дадените средства по основ на подароци, завештанија и донации со намена за социјална заштита на населението и во научни фондации за стипендии, истражувачки проекти и други намени,
- (2) од плаќање данок од добивка на економските субјекти кои вложуваат средства во заштита и унапредување на животната средина и на природата, сразмерно вложените средства.

Владата на Република Македонија ќе ги согледа можностите за намалување на царинските стапки и на стапките за плаќање на данок од доход (добивка) и данок од личен доход за ефектот кој би произлегол од зголемувањето на основницата за плаќање царини поради промена на курсот на паричната единица што ќе ја применува Народната банка на Македонија спрема доларот, во однос на порастот на цените на мало.

ПОЛИТИКА НА ЈАВНА ПОТРОШУВАЧКА

1 Во 1992 година финансирањето на јавната потрошувачка целосно ќе се остварува врз сопствени приходи и за намени неопходни за нормалното функционирање на државните органи, општествените дејности и за други служби, и намени потребни во Републиката. Вкупниот обем на јавната потрошувачка во услови на воспоставување на нови државни органи и други неопходни служби и намени, ќе се прилагодува и димензионира на околу 38% од вредноста на општествениот производ на вкупното стопанство. Во овој контекст суштествено е вкупните приходи (по сите основи) за јавна потрошувачка да бележат реално намалување со побрза стапка од очекуваното реално намалување на општествениот производ.⁶⁾

Заради големите потенцијални притисоци да расте јавната потрошувачка неопходно е да се одржува утврдено нејзино ниво преку урамнотежен буџет. Ова е неопходно и заради отстранување на фискалниот притисок врз инфлацијата.

Финансирањето на јавната потрошувачка ќе се остварува преку инструментите и институциите воспоставени во 1991 година, односно преку буџетите и социјалните фондови. Во општествените дејности ќе се спроведува политиката финансирањето, на насоченото образование, науката, културата, спортот, здравството и социјалната заштита, како и општествената заштита на децата да се остварува преку поголемо учество на граѓаните. Тоа ќе се остварува преку целосно плаќање на услугите за користениот повисок стандард од утврденото рамниште за солидарно финансирање.

2 Буџетот на Републиката за 1992 година ќе се предложи да биде во висина од околу 22% од очекуваната вредност на општествениот производ. Во расходите на републичкиот буџет ќе настанат позначителни структурни промени изнудени од новите намени кои делумно ќе се воведуваат и во текот на годината.

Глобалните намени на Буџетот на Републиката ќе се однесуваат на финансирањето на

- (1) основната дејност на органите на државната власт и другите неопходни институции. Заради рационализација на средствата за органите на управата ќе се согледаат можностите одделни служби кои можат да функционираат врз пазарно работење да се изземат од буџетското финанси-

⁶⁾ Треба да се имаат предвид и очекуваните ефекти на реално опаѓање на јавните приходи (Тапши-Оливиеви ефект)

- рање и да продолжат со работа како самостојни правни лица (угостителска дејност, возен парк и сл.),
- (2) потребите на вооружените сили, дипломатско-конзуларните и царинските служби, како и некои други органи кои досега се финансираа од сојузниот буџет,
 - (3) општествените дејности-образование, наука, култура, спорт, техничка култура, општествена заштита на децата и социјална заштита до нивото на утврдените стандарди за солидарно финансирање,
 - (4) заштитата на социјално загрозеното население и на правата на работниците чија работа престанала заради структурно прилагодување на стопанството во 1992 година,
 - (5) активностите за спроведување на популационата политика и за прифатена обврска на Републиката за финансирање одделни активности од здравството,
 - (6) интервенциите во стопанството селективно утврдени од досегашните сојузни и републички интервенции или одделни нови потреби и тоа во: земјоделството, курсни разлики по определени странски кредити, поттикнување на извозот, курсни разлики по депонираното девизно штедење на граѓаните, средства за одржување на железничката инфраструктура, за поттикнување на технолошкиот развој. Со оглед на билансните ограничувања на приходите на Буџетот, Владата на Република Македонија најдоцна до крајот на првото тримесечје на 1992 година ќе предложи нов систем на интервенции во стопанството при што ќе изврши строга селективност на намените, ќе ги напушти некои интервенции од сегашниот систем и ќе ги усогласи намените со билансните можности на Републиката,
 - (7) поттикнувањето на регионалниот развој односно на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја во Републиката во рамките утврдени со посебен закон,
 - (8) во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства и за продолжување со финансирањето на стоковните резерви (наместо досегашното од надоместоците), за купување акции при изградбата на системот на гасификација до нивото утврдено со посебен пропис, за покривање на курсни разлики при увозот на сурова нафта, за економско-туристичка пропаганда регреси на камати по користените кредити за изведуваче на инвестициони работи во земјите на Блискиот Исток, за учество во финансирањето на активностите за геолошки истражувања на минерални сировини и за целосно финансирање на изработката на хидрогеолошка карта, инженерско-геолошка карта, катастар и карта на големите загадувачи на животната средина и природата и на студија за комунален отпад од домаќинствата и индустријата и фундаментални истражувања од посебен интерес на Републиката; како и за учеството во активностите за пошумувањето на голините.

Исто така, од Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства за продолжување на регресирането на малопродажната цена на нафтените деривати за утврдените одделни потрошувачи. При евентуално поместување на малопродажните цени на нафтените деривати ќе се врши соодветно зголемување на регресите за определените корисници.

Најдоцна до првото тримесечје на 1992 година Владата на Република Македонија ќе ги прикспита сите намени од буџетот и ќе предложи соодветни решенија и

негова нова структура. Притоа, одделни намени без кои можат да се остваруваат функциите на државата и другите корисници, а кои се однесуваат особено за инвестиции за основни средства и за објекти и опрема на општествениот стандард, разни видови компензации, регреси во патниот сообраќај и жичарниците. Програмата за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија, истражување на нафта и гас и геолошки истражувања, развој на рудници за јаглен, средствата за финансирање на политичките и општествените организации, разни видови дотации, финансирањето на разни сојузи и здруженија и друго, ригорозно ќе се рационализираат или укинат.

Владата на Република Македонија, другите републички органи и правните лица во Република Македонија ќе продолжат со зафатите за рационализација на мрежата на институции, вработените и на трошоците на работењето,

Со измените во прописите ќе се изврши усогласување на основицата за исплата на сите надоместоци со просечниот личен доход во стопанството на Република Македонија

3 Во финансирањето на општините, до донесувањето на Законот за општините како единици на локалната самоуправа, изворни приходи на нивните буџети ќе претставуваат приходите дефинирани во постоечкиот закон за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби. Доколку во одделни општини има и посебни сметки, надвор од буџетот, тие ќе се интегрираат со буџетот на општината

4 Финансирањето на социјалните фондови, без Фондот за пензиско-инвалидското осигурување, во наредната година ќе се остварува до просечната стапка на зафаќање изведена врз поединечните општински кои се применуваа во 1991 година, со што ќе се обезбедува приходите за овие намени да се усогласат со можностите на стопанството, економската моќ на граѓаните и достигнатото ниво на развиеност на Републиката

Приходите за финансирање на пензиско-инвалидското осигурување ќе се остваруваат со стапка на зафаќање од бруто личните доходи од 18,0%.

Политика на распределба

Во распределбата на општествениот производ и доходот ќе се води политика на воспоставување глобални односи кои ќе овозможат да не дојде до натамошни нарушувања во тековите на репродукцијата во стопанството, а проширените намени во јавната потрошувачка, во отсуство на дополнителни средства од досегашниот сојузен буџет да се финансираат во рамки на можностите и расположливиот сопствен доход

Меѓутоа, политиката за воспоставување меѓусебно поусогласени односи во глобалната распределба и во потрошувачката ќе биде ограничена од натамошниот реално намалување на општествениот производ и доходот, односно од нивното многу ниско ниво. Тоа ќе го стеснува просторот не само за финансирање на јавната потрошувачка, надоместоците за камати по користените кредити и на другите договорни обврски, туку и на издвојувањата за личните примања и средствата за акумулација

Поради ниското ниво на општествен производ и доход, како и поради зголемената потреба за обезбедување средства за пензискиот фонд, за финансирање на одбраната, дипломатско-конзуларните служби, вложувањата во службата за безбедност, преземените интервенции во стопанството од сојузна надлежност (особено во земјоделството), курсните разлики, боречките пензии и друго, во 1992 година се оценува дека ќе дојде до определено намалување на учеството на стопанството во распределбата на општествениот производ и на

доходот. Учетството на стопанството во општествениот производ би се намалило за околу еден процентен поен и би изнесувало 57,0%, а учеството во доходот и добивката околу 67,5%⁷⁾.

И во вакви околности ќе се води политика на растоварување на економските субјекти од плаќање данок од добивка, за делот на вложените сопствени средства за инвестиции, за вложените средства од странски правни и физички лица кои ќе обавуваат стопански дејности во Републиката, а ќе се продолжи и со поединечно ослободување од данок од добивка на претпријатијата кои би се нашле во изразито тешка финансиска положба. Растоварување ќе се врши и преку ослободувањата на економските субјекти во граничниот појас и во определените ридско-планинските региони од плаќање данок на добивка.

Исто така ќе се води политика и за трошковно растоварување на стопанството преку поврат на царини и други увозни давачки и тоа за опрема за инвестиции која не се произведува во Републиката и за сите вложувања на странска опрема во проекти кои ќе се реализираат во стопански недоволно развиените подрачја, граничниот појас и определените ридско-планински реони, како и за унапредување на животната средина. Од царини и други увозни давачки ќе се растоваруваат и трошоците на работењето во земјоделството како за увозот на опрема и репроматеријали така и преку заштитата на домашното производство од конкуренцијата на светските производители.

Растоварувањето на економските субјекти ќе се остварува и со политиката за поттикнување на иновативните форми за финансирање на тековната репродукција и на развојот (акции и други хартии од вредност), со што ќе се намалува кредитната зависност, а соодветно на тоа и реалните камати по користените кредити.

Ќе се создаваат услови за растоварување на економските субјекти со водење политика за постепено пренесување на товарот од јавниот сектор врз населението и тоа преку зголемување на партиципацијата за користење на услуги во сите општествени дејности, освен во основното образование, усогласување на даноците од имот и приходите од имот со економската моќ на населението и со воведување ригорозни заштитни мерки при избегнување да се платат давачките за јавниот сектор на обврзниците, особено од приватниот сектор на стопанството и нестопанските дејности.

Меѓутоа, суштествено растоварување на стопанството не би можело да се оствари без да дојде до познатително реално зголемување на општествениот производ и доходот и тоа врз зголемување на производството и услугите и на ефикасноста во стопанисувањето што зависи од неопходните трансформации на сопственоста и структурни промени на дејностите и организациите.

Економски односи со странство

Република Македонија самостојно ќе ги уредува граѓаната во економските односи со странство, особено политиката на курсот на домашната парична единица, режимот на извозот и увозот, царинската политика, поттикнувањето и заштитата на производството, кредитно-финансиските односи, надворешно-трговското работење, политиката на девизните резерви.

Тежиштето на мерките на економската политика ќе се даде на поттикнувањето на девизниот прилив по сите основи, на заштитата на домашното производство, посебно земјоделското, како и на создавањето можности и погодности за поголем прилив на дополнителна акумулација од странство со поголема примена на иновативните форми на вложување на капитал.

Посебно тежиште ќе добијат активностите сврзани со воспоставувањето непосредни контакти и склучу-

вањето меѓудржавни договори на Република Македонија, со меѓународните институции и со владите на другите држави кои се во функција на зголемување на економската соработка како и уредувањето на односите со другите републики, со цел одржување на досега воспоставената економска соработка и воспоставување нова тежишно место на активностите ќе се даде и на промоцијата на извозните можности на Република Македонија. За оваа цел ќе се подготви и публикува информативен материјал со основните податоци за поголемите извозници од Македонија.

Преку политиката на урамнотежување на размената со странство и дополнително задолжување во странство ќе се бара соодветно решение за дефицитот.

Република Македонија редовно ќе ги извршува стасаните обврски кон странство. Девизните обврски за кои Федерацијата или Народната банка на Југославија имаат дадено гаранција ќе се решаваат во рамките на делбениот биланс со другите републики.

Република Македонија, по расчистувањето на односите сврзани со надворешниот долг, ќе преземе непосредни контакти и други активности за консолидација на дел од надворешниот долг на Републиката.

Соработката со земјите на Источна Европа ќе се остварува врз принципите и критериумите на светскиот пазар и со конвертибилен начин на плаќање. Меѓутоа, со оглед на потешкотните со кои се соочуваат стопанствата од овие земји и проблемите кои ќе бидат присутни кај македонското стопанство во економската соработка со овие земји врз склучени меѓудржавни договори ќе се остварува размена и преку определени форми и на компензациони работи, а по потреба со одделни земји со клиринг.

За стабилизирање на размената со другите републики и со земјите од Источна Европа ќе се настојува да се договори индикативни стоковни листи за размена, пред сè за увоз на стратегиски сировини и зголемување на извозот на финални производи.

За зголемување на извозот и на девизниот прилив ќе се преземаат мерки на економската политика за негово поттикнување. Поттикнувањето на извозот ќе се врши првенствено преку курсот на паричната единица, како и со поврат на царини и други увозни давачки, со повраќање на платената царина, возарина. Посебно ќе се поттикнува извозот на земјоделските производи и на производите со повисоки фази на преработка, како и на производите со кои Република Македонија располага со позначајни вишоци, а кои во светот имаат посебна заштита или пак се под поголемо влијание на берзантските цени. Истовремено, за производите кои остваруваат високи цени на домашниот пазар, заради својата монополска положба, а кои не се од витално значење за стандардот, зголемувањето на ориентираноста за извоз ќе се врши преку дополнително оптоварување при продажбата на домашниот пазар.

Република Македонија ќе води политика на курсот на паричната единица спрема конвертибилните валути со која ќе придонесува да ја оствари проекцијата на тековните и кредитно-финансиските трансакции со странство за 1992 година.

Ќе се создаваат услови за основање и работа на царински зони, каде што за тоа постојат услови и економска оправданост.

Ќе се либерализира увозот на производи чии што домашни производители со подигање на цените и со

⁷⁾ Доколку во текот на годината се изврши налемување на стапките на данокот од доход (добивка) и на данокот од личен доход, за ефектот од зголемувањето на основницата за пресметување на царините условена од промената на курсот на паричната единица спрема доларот над стапката на пораст на инфлацијата, тогаш во распределбата можат да се задржат воспоставените односи од 1991 година.

други форми на монополско однесување ја нарушуваат стабилноста на домашниот пазар.

Со политиката на селективна заштита на домашното производство и со други мерки на заштита, во услови на пазарно стопанство, ќе се стимулира производството наменето за извоз, ќе се обезбедува заштита на земјоделските производи и ќе се утврдат производите кои ќе се штитат со увоз врз контингенти. Во земјоделството контингентите ќе се утврдуваат временски, зависно од сезонскиот карактер на производите. Во областа на вонцаринската заштита во 1992 година ќе се применуваат увозни давачки по режим, намена и процент како што се вршеше во 1991 година.

Увозот на стоки ќе се остварува согласно платно-билансните можности на Република Македонија.

Ќе се воведат ригорозен режим на компензационите работи и контрола на другите специфични работи за да се овозможи извозот на профитабилните и барани производи да се изврши со конвертибилни плаќања кои како девизен прилив се неопходни за одржување на надворешната ликвидност и финансирање на критичните инпути од странство. Компензационите работи ќе се дозволат првенствено кај извозот чиј пласман е отежнат на странските пазари. Приоритет ќе му се даде на увозот на производите значајни за снабдувањето на стопанството и на населението. Поблиски критериуми за вршење компензационни работи ќе се утврдат со посебна одлука.

При поголеми нарушувања на проекцијата на тековните и кредитно-финансиските трансакции со странство на Републиката ќе се подготват и донесат интервентни мерки за поголеми редуцирања во увозот и другите плаќања спрема странство, зголемување на опфатот на производите кои се под определен режим на извозот и увозот, давање приоритет при увозот на одделни производи, ќе се зголемат поттикнувачките мерки за извоз, ќе се даде поголема поддршка на производството наменето за извоз и друго.

Ќе се согледаат можностите за воведување различни рестрикции при одливот на капиталот во странство.

Политиката на кредитно-финансиските односи со странство ќе се заснова на реалните можности за задолжување и создавање услови за пристап на македонското стопанство на меѓународниот пазар на капитал и меѓународните финансиски организации.

Краткорочното задолжување на Република Македонија во 1992 година ќе се врши по исклучок само заради навремено извршување на фиксните и гарантираните обврски спрема странство и премостување на динамичката неусогласеност помеѓу девизниот прилив и одлив.

Заради финансирање на дефицитот кој не ќе може да се покрие на друг начин, ќе се користат финансиски кредити од странство. Меѓутоа, реално е да се оцени дека за тоа не постојат објективни можности се до конечното разрешување на југословенската криза.

Странските вложувања во Република Македонија ќе се поттикнуваат со ослободување од плаќање царини и други увозни давачки за увоз на опрема доколку увезената опрема претставува влог на странското лице или се набавува од средства на странско лице сразмерно на учеството на вложените средства во вкупната инвестиција, даночни ослободувања, осигурување од некомерцијален ризик. Владата на Република Македонија ќе склучува спогодби со други земји со кои ќе се избегнува двојното оданочување на овие вложувања.

За остварување на економската политика во економските односи со странство ќе се преземе следното:

- 1) Ќе се подготви програма на мерки и активности за успешно прилагодување и вклучување на македонското стопанство во интеграционите процеси во Европа, со конкретни предлози за прилагоду-

вање на стопанството на Република Македонија кон проектот „Европа 92“ и евентуално отворање на процес за склучување спогодба за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА;

- (2) За обезбедување девизни средства за потребите на Републиката ќе се продолжи со издвојување на 30% од девизните приливи на претпријатијата по основ на извоз на стоки и услуги. Приоритет ќе се даде на увозот на сурова нафта, суровините и репроматеријалите за производство на лекови и набавка на лекови, медицински потрошен материјал, суровини за производство на вештачки гудрива и средства за заштита на растенијата, како и на увозот на основни прехранбени производи;
- (3) Ќе се продолжи со обезбедување надомест на дел од каматите на кредитите кои се користат за извоз на опрема, сообраќајни средства (автобуси), инвестициони работи во странство;
- (4) Ќе се продолжи со ослободување од плаќање данок од доход (добивка) за делот од доходот, односно добивката што правните лица ќе го остварат со извоз на стоки и услуги, сразмерно учеството на приходите од извоз во вкупниот приход на правните лица;
- (5) Приливот на девизни средства од девизните дознаки и од тезаурација за купените стоки и трајни потрошни добра со домашна валута од девизно потекло ќе се ослободува од данок на промет на производи на граѓаните и граѓанските правни лица или со одобрување регрес во цената, како и со други инструменти. Средствата за регрес ќе се обезбедуваат од Буџетот на Републиката;
- (6) Ќе се воведат контингенти за извоз и увоз во странство за одделни производи од витално значење за снабдувањето во Република Македонија;
- (7) Заради заштита на домашното производство, ќе се изврши ревизија на стоковниот режим и на царинската тарифа и ќе се сообразат другите акти.

Пазар и цени

1. Основно тежиште на мерките на макроекономската политика ќе се даде на спречувањето на поголеми нарушувања на пазарот. Ќе се организира самостоен систем на стоковни резерви.

Приоритет при набавките, односно увозот ќе се даде на недостигот на производите, особено на основните прехранбени и други производи од витално значење за животот на населението (пченица, шеќер, масло за јадење, млеко, одделни видови месо, лекови и друг санитарски потрошен материјал, деривати од нафта).

Во услови на нарушување на пазарот ќе се интервенира и од стоковните резерви, а по потреба ќе се преземат и други соодветни мерки. Заради ова, по потреба ќе се зголемат количините на стоки и ќе се прошири листата на производи во стоковните резерви, особено на дефицитарните производи и репроматеријали.

Од стоковните резерви ќе се интервенира по пат на откуп или продажба на земјоделските производи кои се под заштитни цени, со давање стока на заем и со увоз.

2. Цените, во принцип, ќе се формираат слободно според условите на пазарот.

Цените на електричната енергија, јагленот, нафтените деривати, превозот на стока и патници во железничкиот сообраќај, поштенско-телеграфско-телефонските услуги, комуналните услуги и на лековите ќе се формираат со примена на режимот на непосредна контрола на цените. При ова, ќе се тргнува од просечните производствени трошоци, од рамништата и одно-

сите на цените на странскиот пазар на кон се разменуваат тие производи и услуги, и од показателите на ефикасноста на стопанисувањето.

Цените во откупот на некои основни земјоделско-прехранбени и стратешки производи (пченица, маслодајни растенија, шеќерна репка, млеко и тутун) ќе се утврдуваат во процент од малопродажната цена на готовите производи, согласно утврдениот паритет на истите.

Во услови на растројство на пазарот, пореметување на односите помеѓу цените и појави на монополско однесување, ќе се применува режим на непосредна контрола на цените и кај други производи и услуги, а особено за производите и услугите од витално значење за животот на населението.

Производство и услуги

1. Во 1992 година тежиштето на активностите ќе биде дадено на создавање системски и други услови за заздравување на стопанските субјекти, забрзување на процесите на сопственичка трансформација, сообразување на овие субјекти за пазарен начин на стопанисување, како и на поголемо вклучување на приватната иницијатива и претприемачкиот дух во реализација на одделни мали капацитети.

Со мерките на економската политика ќе се поддржуваат проектите за прилагодување на капацитетите со кои располага Република Македонија за производство на резервни делови, склопови и одделни стоки за широка потрошувачка кои досега не се произведуваа во Републиката.

За намалување на високиот обем на ненаплатени побарувања во стопанството ќе се продолжи со задолжителна месечна мултилатерална компензација помеѓу правните субјекти во Република Македонија.

Владата на Република Македонија ќе склучи спогодба со владите на Република Словенија и Република Хрватска за функционирање на платниот промет.

До стабилизирањето на стоконата размена со другите републики пласманот на производството од Републиката во овие подрачја ќе се остварува по пат на клиринг, компензации и други форми на стоконна размена.

Ќе се отвори процес на пребивање на меѓусебните долгови и побарувања на правните субјекти од Република Македонија со тие од другите републики.

Досега воспоставените односи на разни видови соработка со стопанските субјекти од другите републики (кооперативна соработка, доработка на одделни производи, посебно од црната и обоената металургија и др.) ќе се настојува да продолжат. За оваа цел по потреба ќе се остваруваат контакти и на ниво на влади.

Субјектите од земјоделството, шумарството, водостопанството, рударството (само за површинските копови) и од градежната оператива за механизацијата која не користи јавни патишта, нема да плаќаат надоместок за патишта во цената на нафтените деривати.

Ќе се врши поврат на увозни такси и други увозни давачки врз селективна основа, со што ќе се стимулира увозот на сировини, репроматеријали што не се произведуваат во Република Македонија, доколку се користат за производство наменето за извоз.

Со средства од Буџетот на Републиката ќе се поддржува пошумувањето на голините во висина од 100%, а за мелiorација и реконструкција на деградирани шуми и честаци во висина од 50% од средствата, доколку ист обем на средства обезбедат претпријатијата што стопанисуваат со шумите на чија територија се остваруваат зафатите.

Ќе се согледа потребата за воведување еколошки данок, од кој дел ќе се насочи за учество во финансирањето на Програмата за пошумување на голини.

Со откупот и пласманот на индустриското и огревно дрво, бичена граѓа, шумските плодови и лековитите билки ќе се обезбедува подмирување на потребите на Републиката, а продажба во Република Македонија може да се врши само на евентуалните вишоци.

Стопанските субјекти кои имаат користени кредити од ЈУБМЕС за извршени инвестициони работи во Ирак, со меѓудржавни договори до наплатата на своите побарувања од оваа земја, нема да ги плаќаат доспеаните анuitети према ЈУБМЕС.

Средствата за поддршка на Програмата за туристичка и информативна пропагандна дејност ќе се утврдат во калкулативен износ до 1% од девизниот прилив остварен од туризам во 1990 година, со што ќе се обезбедува вклучување на сите видови туристичка понуда во продажните програми на домашните и странските туристички агенции.

За спречување на фиктивни пререгистрации на претпријатијата и дуќаните, ќе се заострат критериумите за висината на основачкиот влог и ќе се предвиди ставање под хипотека на имотот на сопственикот и на неговото семејство со цел гарантирање за неговите задолжувања и обврски, како и оневозможување на прелевање на општествениот капитал во приватна сопственост.

Со средства од буџетот на Републиката ќе се учествува во финансирањето на градбата на објекти за снабдување со вода за пиење на населението во висина од 50% од вредноста на проектот, доколку другиот дел го обезбеди со свои средства месното население каде што се остварува тој зафат.

2. Во земјоделството, со мерките на економската политика ќе се поддржува примарното производство, особено производството на дефицитарните земјоделски производи кои се во функција на снабдувањето на виталните потреби на населението и изградените преработувачки капацитети.

За оваа цел ќе се обезбеди:

- (1) Регрес на каматата по кредити наменети за кредитирање на производството, залихите и резервите на земјоделско-прехранбените производи. Висината на регресот по кредитите кои се користат за одделните намени ќе се движи од 30% до 70% од есcontната каматна стапка што ја применува Народната банка на Македонија;
- (2) Регрес на цената на вештачките ѓубрива, средствата за заштита на растенијата и квалитетното сортно семе. Висината на регресот за вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата ќе изнесува 20%, а за набавка на квалитетни сортни семиња 30% од тековната производна цена на тие производи;
- (3) Ќе се обезбедат премии за основните земјоделски производи (пченица, шеќерна репка, маслодајни растенија и млеко). Висината на премиите за земјоделските производители од рамничарските подрачја ќе изнесува до 20% од откупната цена, а во ридско-планинските подрачја до 40% од откупната цена на производите;
- (4) Субвенции за одгледан квалитетен приплоден добиток во говедарството, овчарството, свињарството, козарството, коњарството, рибарството и пчеларството; создавање на вештачки ливади; регресирање на трошоците за извршена услуга кои се во функција на зголемување на индивидуалното земјоделско производство; поттикнување на производството на здрава храна;
- (5) Учество во финансирањето на изградбата на мали акумулации и мали хидромелиоративни системи;
- (6) Ќе се пропишат заштитни цени на земјоделските производи и тоа за: пченица, пченка, шеќерна

репка, маслодајни растенија, суров тутун, оризова арпа, млеко, волна, гоене на јуниња, овди и јагниња. Заштитните цени ќе се утврдуваат најмалку три месеци пред сеидбата, а откупните цени ќе се валоризираат со порастот на цените на мало за периодот од сеидбата до откупот.

- (7) За увозот на сировини за производство на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и ветеринарските препарати, протенински компоненти за производство на сточна храна, земјоделска механизација и друга опрема и резервни делови кои не се произведуваат во Република Македонија, ќе се врши поврат на царините и другите увозни давачки,
- (8) На увозот на земјоделско-прехранбени производи кои се произведуваат во доволни количини во Републиката, а кои домашните производители ги пласираат на домашниот пазар по цени кои не ги надминуваат цените на тие производи на светскиот пазар ќе се воведат посебни давачки,
- (9) Инвеститорите и другите субјекти, кои земјоделското земјиште ќе го претворат во градежно, ќе мора да извршат мелнирација на друго неплодно во плодно земјиште. За оваа цел ќе се донесе посебен пропис,
- (10) Ќе се поттикнува враќањето на село на семејствата кои ќе сакаат таму да живеат и на кои основното занимање ќе им биде земјоделското производство и сточарството. Ова ќе се врши преку продолжување со ослободувањето од плаќање данок од земјоделска дејност за период од пет години на овие семејства, пренесување на користење обработливо земјиште во општествена сопственост, 5 стелни крави и до 50 овци од резервите на месо во жив добиток, и ќе им се преземе отплатата на обврските за каматите по кредитите кои тие семејства би ги користеле за изградба на земјоделски објекти и набавка на соодветна механизација за отпочнување и организирање на процесот на производството. Ќе се обезбедат средства за изготвување на студија за ревитализација на селото, а во 1992 година ќе се учествува и во ревитализацијата на две села,
- (11) Земјоделците кои ќе вложуваат средства за развој на производствени и услужни дејности од малото стопанство и во други дејности кои се организираат на нивните имоти во селата ќе бидат ослободени од плаќање дел од даноките на добивка или данок од земјоделска дејност, споредно делот на вложените средства.

3 Во инфраструктурата тежиштето на активностата ќе биде дадено на спречување поголеми нарушувања во нивното функционирање. Посебен акцент, во услови на присутни пореметувања во функционирањето на големите техничко-технолошки системи, ќе се даде на изнаоѓањето алтернативни решенија за нивна поврзаност со системите на соседните и други европски земји со што ќе се избегнат присутните опасности од поголеми нарушувања и хаварии на системите.

3.1 Во енергетиката

- (1) Со Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1992 година ќе се утврди начинот на задоволувањето на потребите на стопанството и населението од основните енергенти и тоа со можното производство од расположивите енергетски капацитети, со набавки од другите републики од останатиот дел на Југославија и од увоз,
- (2) Средства за увоз на неопходните количини нафта и нафтени деривати ќе се обезбедат со зафаќање на дел од девизниот прилив по основ на извозот на стоки и услуги, како и со приоритет во

купувањето девизни средства на девизната берза, односно девизниот пазар,

- (3) Доколку дојде до поголеми нарушувања во снабдувањето со поедини видови енергија и реално не ќе можат да се задоволат потребите на потрошувачите, ќе се применуваат критериумите на рационализирано снабдување со енергија зависно од утврдениот степен на недостиг;
- (4) Ќе продолжи остварувањето на Програмата за електрификација на селата.

3.2 Во сообраќајот.

- (1) Ќе продолжат активностите за ратификација на третиот заем на Европската инвестициона банка со кој е предвидено да започне реализацијата на проектот за воведување радио-диспечерски систем на магистралната железничка пруга Скопје-Гевгелија и реконструкција на пругата Илинден – распатница „А“,
- (2) Ќе продолжат активности за ратификација на третиот секторски заем од Меѓународната банка, кој се однесува на рехабилитацијата и реконструкцијата на западниот пат на делниците Кичево-Ботун и Тетово-Гостивар и патните правци Штип-Струмица и Кадрифаково-Свети Николе. Ќе продолжи изградбата и реконструкцијата и на другите патни правци согласно Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Република Македонија за 1992 година;
- (3) Ќе се подготви студија од која ќе се согледаат можностите за користење на воздушните и патните коридори во Република Македонија исток – запад,
- (4) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се учествува во финансирањето на реконструкцијата на полетно-слетната патека на аеродромот „Скопје“ – Скопје, како и во реконструкцијата на езерските пристаништа,
- (5) Ќе се согледа можноста од наменски издвоените средства од цената на нафтата и нафтените деривати за одржување, модернизација и изградба на патната мрежа во Република Македонија, дел да се насочи за развој на железничката инфраструктура, а дел за изградба и одржување на улиците во градските населени места,
- (6) Републиката ќе обезбеди потребен обем на меѓународни дозволи за вршење меѓународен товарен и патнички сообраќај, со цел да се избегне можноста од сообраќајно блокирање на извозот од Републиката и од ограничување на понудата на транспортните услуги на меѓународниот транспортен пазар.

ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ

Општествените дејности и во 1992 година ќе се сретнуваат со проблемите во создадените дефицити и загуби во работењето во услови на стеснети можности за финансирање. Тежиштето на активностата во овие дејности ќе биде дадено на создавањето услови за нивно рационално организирање и ефикасно финансирање. Во 1992 година ќе се продолжи со нивно нормативно уредување, во насока на менување на организационата поставеност, рационализација на мрежата и институциите, воведување повеќе видови сопственост, освен во основното образование, развивање на пазарни односи во работењето, зголемување на учеството на граѓаните при користењето на услугите што ги пружаат установите од овие дејности.

Ова ќе се поддржува со следните мерки на економската политика.

- (1) Ќе се утврдат критериуми, нормативи и стандарди за обемот и квалитетот на услугите како елементи за формирање на цените на услугите во установите,
- (2) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се финансираат програмите за тековно работење на општествените дејности до утврдениот стандард усогласен со реалните можности Здравствената заштита ќе се финансира врз солидарна основа, преку Фондот за здравствено осигурување до утврденото задолжително ниво За здравствени-те услуги и услугите од другите општествени дејности кои ќе се пружат под посебни услови и над утврдените стандарди, средства ќе ги обезбедуваат самите корисници,
- (3) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се поддржува доградбата на објектите со висок степен на завршеност на градба, реконструкциите и опремувањето на капацитети во поодделните дејности,
- (4) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се поддржува развојот на информациониот систем во Републиката и реализација на компјутерско-комуникационата мрежа на универзитетите,
- (5) Со средства од Буџетот на Републиката ќе се поддржуваат и активностите за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца, и подобрување на санитарно-хигиенската и епидемио-лошката состојба во Републиката,
- (6) Ќе се врши ослободување од плаќање данок од добивка на обврзниците кои обавуваат стопанска дејност сразмерно на вложените средства во научниот и технолошкиот развој,
- (7) За увозот на опрема, научно истражувачка опрема и за информациониот систем на Републиката, која не се произведува во Републиката ќе се врши поврат на царините и другите увозни давачки,
- (8) Ќе се изменат прописите со што ќе се обезбеди средното училиште и факултетот за безбедност и општествена самозаштита програмски и финансиски да се вклучат во системот на насоченото образование во Републиката

Инвестиции

1 Во Инвестиционата политика во 1992 година тежишна задача ќе биде создавањето услови за отворање на инвестиционен циклус во програми за ревитализација и реструктурирање на постојното производство потпрени врз приватната иницијатива, иновативните извори на средства во Републиката и дополнителна акумулација од странство

Носечка задача за интензивирање на инвестирањето ќе претставува изградбата на сопствен систем и модалитети за преобразба на општествената сопственост во приватна и други форми на сопственост, како и интензивирањето на веќе започнатите процеси за приватизација Исто така, ќе се создаваат системски и други услови за привлекување на странски капитал и за поконтинентно презентирање на макроразвојните и поединечните инвестициони програми на странските финансиски пазари Посебен акцент во конципирањето на системските решенија ќе се даде на сигурноста за вложениот странски капитал, на стабилноста и едноставноста на даночната политика, на даночните одлеснувања и ослободувања, како и на погодностите при изборот и користењето на градежното земјиште

Со системските решенија ќе се создаваат услови инвестиционата активност да се остварува со целосна самостојност и слободна стопанска иницијатива на економските субјекти, кои поединечно и врз критериумите на профитабилноста ќе одлучуваат при изборот на

инвестиционите програми и ќе носат сопствена одговорност и ризик од донесените инвестициони одлуки Органите во Републиката ќе создаваат само општи услови на инвеститорите при остварувањето на инвестиционата активност и тоа преку поединстување на системот и постапките и збогатување на поттикнувачките мерки од даночната политика, царините и другите мерки на економската политика

2 Во 1992 година и во услови на воспоставување на системски решенија позначајно ќе биде стеснет просторот за формирање на средства за инвестиции

Можностите за инвестирање на економските субјекти од сопствени извори се минимални, а кај одделни претпријатија практично тие и не постојат Одделни економски субјекти се безакумулативни, а кај некои средства за акумулација се недоволни за измирување на отплатите по користените кредити, поради што ќе бидат принудени обврските по кредитите да ги покриваат од средствата за амортизација Одделни економски субјекти ќе бидат принудени дел од амортизацијата да ја користат за финансирање на тековните потреби, па дури и за исплата на личните доходи на вработените

И средствата од кредитниот потенцијал на банките ќе бидат суштествено реално намалени Тоа е резултат на падот на штедните влогови и на депозитите на економските субјекти, изгубената реална вредност на порано пласираните кредити за инвестиции во основни средства и за станбена изградба во приватна сопственост, неможността поголем број на претпријатија да ги отплатат анутетите на банките сè повеќе ќе биде насочено кон поддршка на производството и одржувањето на тековната ликвидност, а значително помалку во инвестиции и развој

До разрешувањето на југословенската криза и до создавањето на реални претпоставки за намалување на изразите високиот ризик од вложувањата, во значителна мера ќе изостане и дополнителната акумулација од странство Заради обезбедување на поголем прилив на странски капитал, кој најрано може да се очекува кон средината на оваа година, ќе се интензивираат сите активности за продолжување на веќе воспоставените и продлабочување на соработката со меѓународните финансиски и други институции, со цел да се обезбеди дополнителен капитал кој би се користел за инвестициони проекти за реструктурирање на стопанството, во приватниот сектор и за технолошки иновации

Заради ублажување на проблемите со дебалансот во обезбедувањето на изворите на средства кај инвестициите во тек и заради заокружување со реални извори на финансиската конструкција на идните инвестиции, ќе се поттикнуваат вложувањата од иновативните извори (акции и др хартии од вредност), дополнителните средства од продажбата на општествениот капитал и општествените станови, средствата на развојните фондови и особено, директните вложувања на населението Средствата што ќе се остварат од продажба на општествените станови ќе се користат исклучиво за изградба на станови и за поддржување на развојни програми во претпријатијата

3 За поттикнување на инвестиционата активност ќе се преземаат и мерки на економската политика со кои ќе се обезбедува

- (1) ослободување на обврзниците кои обавуваат стопанска дејност од плаќање данок од добивка сразмерно на ангажираните сопствени средства и инвестиции,
- (2) ослободување на економските субјекти, во чии производни и развојни програми се вложени средства на странски правни и физички лица од плаќање на данок од добивка за период од три години, сразмерно вложените средства;

- (3) целосно ослободување од плаќање данок од добивка на странските претпријатија и физички лица за време од 3 години по активирањето на објектот;
- (4) поврат на царина и други увозни давачки на економските субјекти при набавка на земјоделска механизација, сообраќајни средства (освен автобусите) и за набавка на модерна технологија за проекти со кои се врши реструктурирање на стопанството;
- (5) преотстапување на користење земјиште за градба на објекти на странските правни и физички лица кои ќе инвестираат во стопански проекти во Република Македонија како и за градба на објекти од типот шведски села;
- (6) давање гаранции од Републиката по финансиски кредити од Светската банка и од други меѓународни финансиски институции, за поддршка на позначајни зафати за реструктурирање на стопанството и за градба на објекти од стопанската инфраструктура;
- (7) средства од републичкиот буџет за завршување и опремување на објектите од нестопанските дејности кои се со висок степен на довршеност;
- (8) ослободување на економските субјекти од плаќање данок на добивка за издвоените средства за амортизација на основните средства над пропишаната поминимални стапки, сразмерно на учеството на повеќе издвоената амортизација во вкупната амортизација.

ПОЛИТИКА НА ВРАБОТУВАЊЕ

Проблемите сврзани со лицата кои бараат работа во 1992 година и натаму ќе се изоструваат заради намалената стопанска активност и преминот на пазарен начин на работење. Со оглед на долгорочноста во решавањето на ова прашање во 1992 година тежиштето на активноста ќе се даде на самовработувањето, воспоставувањето и делувањето на механизмите на пазарот на работна сила, како и постапно решавање на вишоците на вработените

Со редесфинирањето на функциите и институциите за посредување при вработувањето и со воспоставувањето единствен систем на информирање, постепено ќе се создаваат услови за осмислено организирање на понудата и побарувачката на работната сила. Ќе се преиспитаат правата што произлегуваат од работен однос, како и одделни права што работниците ги користат по основ на осигурување од невработеност. Сврзано со ова, ќе се согледаат можностите за изедначување на правата и тоа како од аспект на времето на користење на надоместокот во однос на стажот на осигурување, така и во однос на износот на надоместокот

Со мерките на економската политика ќе се обезбедува

- (1) Намалување на основницата за плаќање данок на доход (добивка) на правното лице за делот од бруто личниот доход што ќе го исплати за нововработените лица на неопределено време, доколку соодветно се зголеми вкупната вработеност на тој субјект,
- (2) За правните и физички лица во приватниот сектор кај кои со инспекциска контрола ќе се утврди незаконско вработување (работење „на диво“) ќе се применува мерка за забрана на вршење дејност од најмалку десет години, за сопственикот на фирмата и за членовите на неговото семејство
- (3) Ќе се изврши изедначување на статусот на лицата вработени преку младинските задруги и

агенции со правата и обврските утврдени во прописите од работниот однос;

- (4) За остварување на задачите на политиката на вработувањето ќе се насочуваат и средства од Фондот за реинтеграција на повратниците од западните земји.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Во социјалната политика тежиштето на задачите ќе биде дадено на обезбедувањето социјална заштита на граѓаните и на вработените кои од објективни причини не ќе бидат во состојба со својот личен труд или по друг основ да обезбедат материјална и социјална сигурност, како и за тие кои во услови на реструктурирање на стопанството ќе останат без работа. Република Македонија ќе утврди социјално-заштитно ниво како минимум на социјална сигурност на граѓаните во рамките на домаќинството. Заради тоа ќе се воведат евиденција за примањата на граѓаните по сите основи. Согласно можностите на Републиката примената на оваа политика ќе се врши во повеќе фази, а социјално заштитното ниво ќе се воведува етапно по одделни категории на корисници.

2. Политиката на платите ќе се остварува согласно со нормите од колективните договори за вработените во кои ќе се утврди минималната цена на трудот.

До потпишувањето на колективните договори ќе се стави под контрола движењето на личните доходи на вработените во општествениот сектор од нестопанските дејности, јавните претпријатија, монополските претпријатија, одделни непронизводни правни лица од стопанството, правните лица кои се инсолвентни, како и тие што имаат непокриени загуби во работењето.⁸⁾

3. Во 1992 година кај надоместоците со карактер на личните примања ќе се вршат измени во системите со кои се уредуваат одделни права, ќе се воведува нов вид заштита за одделни граѓани и ќе се врши рационализација на правата на корисниците по овие основи

Во пензиско-инвалидското осигурување ќе започне изградбата на системот за воспоставување права согласно вложените средства на поединецот, преиспитување и евентуално укинување на сите поповолни решенија при стекнување право на пензија, ослободување на системот од социјалната компонента или друг облик на заштита на осигурениците и нивните потесни семејства и развивање на доброволно осигурување со средства кои ќе ги обезбедуваат граѓаните надвор од утврденото задолжително осигурување

Во боречко-инвалидската заштита ќе се уреди единствен систем за материјално обезбедување на постojните корисници, како и за заштита на граѓаните прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, како и на членовите на нивните семејства кои немаат можности за материјална и социјална егзистенција. Средствата за овие намени ќе се обезбедат од буџетот на Републиката

За остварување на оваа политика ќе се преземаат следните мерки и активности

- (1) Ќе се донесе Програма за заштита на социјално загрозеното население во која ќе се утврдат

⁸⁾ Ваквите решенија произлегуваат од фактот дека Законот за исплата на личните доходи и други лични примања во Републиката (Сл. весник на СРМ бр 2/91) не би можел да се применува во 1992 година поради неговата комплементарност со Законот за исплата на личните доходи, средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата (Сл. лист на СФРЈ бр 37/90 и 84/90) чija важност истече заклучно со 31.12.1991 година, како и неосдржливиоста на примената на член 2 во услови на изразито висока инфлација

нивото на заштитата, етапноста во примената на ова ниво и бројот на корисниците;

- (2) Ќе се утврдат критериумите, мерилата, начинот и постапката за остварување на заштитното право на одделни корисници;
- (3) Ќе се донесе Програма за обезбедување на правата на работниците од чија работа престанува потребата заради структурно прилагодување на стопанството во 1992 година;
- (4) Со билатерални договори ќе се обезбедат трајни решенија за исплата на пензиите кои се остварени во републиките Словенија и Хрватска. Соодветни договори ќе се склучат и со републиките од останатиот дел на Југославија;
- (5) За обезбедување станови за социјални потреби и за субвенционирање на станарината, ќе се издвојуваат средства од буџетот на Републиката и од средствата од продажбата на општествените станови на сите субјекти;
- (6) На сопствениците кои ќе вршат надградба на индивидуални куќи, а кои го имаат регулирано комуналниот придонес за основната градба, ќе им се намали обврската за плаќање на овој надоместок за 50%;
- (7) Висината на станарините на становите кои нема да се продадат ќе се утврди на ниво со кое ќе се намират трошоците на амортизацијата и за теквно и инвестиционо одржување на истите.

ПОЛИТИКА НА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Политиката на регионален развој во 1992 година, односно до утврдувањето на актот за развој и донесувањето на системски решенија за регионален развој, ќе се остварува со продолжување на решенијата кои важеа во 1991 година. Ќе продолжи важноста на Законот за определување на подрачјата кои имаат третман на стопански недоволно развиени и ќе се обезбедат средства за остварување на политиката на побрз развој. Ќе се напушти досегашниот начин на обезбедување средства за оваа цел преку задолжителен заем. За првата половина од 1992 година тие ќе се обезбедат од републичкиот буџет како бескаматна позајмица и во пропорција од 0,30% од планираниот општествен производ на вкупното стопанство.

За остварување на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените краишта ќе се преземат и следните мерки:

- (1) Ќе се врши ослободување од плаќање данок на добивка на правните лица и од даноци од личен доход од земјоделска дејност и од самостојно обавување на стопанска и професионална дејност за делот што го остваруваат обврзниците со обавување на стопанска дејност во определените подрачја во ридско-планинските реони во висина од 50% од обврската, и целосно ослободување од плаќање на тие даноци кога стопанската активност се обавува во населените места во компактно заостанатите подрачја и во стопански недоволно развиените населени места во граничниот појас;
- (2) При остварување на истражувачки работи во рударството, ќе се обезбедат поповолни услови во конструкцијата на финансирањето на истражувањата кога тие се остваруваат во стопански недоволно развиените краишта;
- (3) Од плаќање данок на добивка и данок од вршење стопанска и професионална дејност ќе бидат ослободени во двоен износ, сразмерно на вложувањата на сопствените средства, правните и физичките лица кои остваруваат инвестициони програми во стопански недоволно развиените опш-

тини, а во троен износ, сразмерно на вложувањата на сопствените средства, кога инвестиционите програми се остваруваат во подрачја на граничниот појас и определените ридско-планински реони и села;

- (4) За увозот на опрема која не се произведува во Републиката, а се вградува во објекти кои се градат во стопански недоволно развиените краишта ќе се врши поврат на платената царина.

ОДБРАНА

Република Македонија ќе започне да организира и развива самостоен систем на одбрана со кој ќе го штити територијалниот интегритет и независноста на Републиката.

Средствата за потребите на одбраната ќе се обезбедат во буџетот на Републиката во висина од 6% годишно од вредноста на националниот доход на Републиката. До организирањето на вооружените сили користењето на средствата ќе се остварува со посебна програма. Ќе продолжи наменското користење на надоместоците за изградба и опремување на скривниците.

За развој на производството на вооружување и воена опрема претпријатијата ќе бидат ослободени од плаќање данок од добивка сразмерно на вложените средства за оваа намена.

ПРОЕКЦИЈА НА ГЛОБАЛНИТЕ МАКРОЕКОНОМСКИ АГРЕГАТИ

Во 1992 година макроекономските агрегати би ги оствариле следните индикативни големина: општествениот производ на вкупното стопанство ќе се намали за 8% во однос на остварениот во 1991 година, при што општествениот производ во индустријата би се намалил за 9%, а во земјоделството ќе се зголеми за 2,0%. Извозот на стока номинално ќе се зголеми за 2%, а увозот на стоки номинално ќе се намали за 5%. Вкупниот број на вработените ќе се намали за 0,5%. Инвестициите во основни средства реално ќе се намалат за над 9%. Просечните плати по вработен реално ќе се намалат за 10,3%. Приходите за финансирање на јавната потрошувачка ќе учествуваат со околу 38% во општествениот производ на вкупното стопанство.

Макроекономската политика на Република Македонија за 1992 година ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-293/1
13. февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Клушев, с.р.

192.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Владата на Република Македонија донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 1992 ГОДИНА

I

Со оваа програма се определуваат работите од премерот, катастарот и запишување на правата на недвижностите што ќе се извршуваат во Републиката во 1992 година.

Во 1992 година премер и катастар на недвижностите ќе се врши во подрачјето на општините: Берово, Битола, Македонски Брод, Валаандово, Внина, Гевге-

лија, Гоштивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробитиш, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип.

Со Програмата се опфатени следните видови на работа:

А) Премер и катастар на недвижностите со запишување на правата на недвижностите;

Б) Основни геодетски работи;

В) Бонитирање на земјиштето; и

Г) Одржување на премерот и катастарот со компјутерско спроведување на промените во катастарските оперативни и пресметување на катастарскиот приход и облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност.

II

А. Премер и катастар на недвижностите со запишување на правата на недвижностите

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа Програма се состојат од:

– отпочнување на нов премер; и

– продолжување на премерот кој е во тек.

Отпочнување на нов премер ќе се врши на непремерените подрачја на општините: Кочани, Кавадарци, Ресен и Скопје.

Продолжување на премерот, кој е во тек, ќе се врши на подрачјето на општините: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Вичица, Гевгелија, Гоштивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробитиш, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес и Штип.

Премерот и катастарот на недвижностите предвидени со Програмата за 1992 година ги опфаќа следните видови на работа: подготвување на недвижностите за авионско снимање; поставување и одредување на врзани точки; авионско снимање и изготвување фотодокументација за снимените недвижности; дешифрирање на недвижностите; пресметување координати и коти на геодетски точки; реституција на снимените недвижности; картографска обработка на оригиналите (плановите) на снимените недвижности; пресметување на површина на катастарски парцели на земјиштето; катастарско класирање на снименото земјиште; мерење и вршење увид на згради, делови од згради (станови) помошни објекти и простории; дополнителен премер на недвижностите; реамбулација со дополнителен премер; припреми и компјутерска обработка на податоците од премерот; излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишување на правата на недвижностите и умножување (репродукција) на изготвените оригинали (планови).

1. Подготвување на недвижностите за авионско снимање

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за авионско снимање на непремерените подрачја на општините: Кочани, кое ги опфаќа следните 6 катастарски општини (КО): Полаки, Костин Дол, Ново Село, Главовица, Небојани и Цера, на вкупна површина од 14 838 хектари и 14 КО (изграден дел): Бања, Бели, Горни Подлог, Градовица, Долни Подлог, Мојаници, Облешево, Прибачево, Соколарци, Спанчево, Тркање, Уларци, Чешиново и Чифлик, на површина од 1 100 хектари; Кавадарци на 17 КО: Мрзен Ораовец, Фарини, Кесендре, Грбовец, Драѓа, Добротино, Шешково, Галиште, Праведник, Кошани, Горниково, Драгожел, Страгово, Крнево, Куманичево, Бојанчице и Клиново, на вкупна површина од 39 891 хектар и 7 КО (изграден

дел): Вазарци, Дреново, Марена, Росоман, Сопот, Сирково и Шивец, на вкупна површина од 700 хектари; Ресен на 42 КО: Долно Дупени, Љубојно, Курбиново, Претор, Сливница, Крани, Арвати, Штрбово, Наколец, Брајчино, Конско, Стење, Лескоц, Огешево, Шурленци, Велкодери, Покрвеник, Прелубље, Лавци, Стипона, Ева, Петрино, Болно, Перово, Езерани, Дрмени, Царев Двор, Г. Дупени, Г. Бела Црква, Козјак, Сопотско, Јанкоец, Златари, Кривени, Избишта, Крушје, Лева Река, Долна Бела Црква, Подмочани, Грчари, Рајца и Асамати, во вкупна површина од 53 424 хектари, градежен реон на град Ресен, на површина од 400 хектари и 15 КО (изграден дел): Јанкоец, Царев Двор, Огешево, Крани, Подмочани, Асамати, Сливница, Избиште, Крушје, Претор, Наколец, Долно Дупени, Љубојно, Штрбово и Стење, на површина од 2 000 хектари и Скопје на 7 КО: Вучидол, Бардовци, Визбегово, Долно Оризари, Бутел, Радишани и Злокукани, на вкупна површина од 3 821 хектар, од кој во размер 1:2500, на површина од 2 561 хектар и во размер 1:1000, на површина од 1 260 хектари.

2. Поставување и одредување на врзани точки

Ќе се изврши поставување и одредување на врзани точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на подрачјето на: Општина Кочани, во размер 1:2500, на површина од 14 838 хектари и во размер 1:1000, на површина од 1 100 хектари; Општина Кавадарци, во размер 1:2500, на површина од 39 891 хектари и во размер 1:1000, на површина од 700 хектари; Општина Ресен во размер 1:2500, на површина од 53 424 хектари и во размер 1:1000, на површина од 400 хектари и Општина Скопје во размер 1:2500, на површина од 2 561 хектар и размер 1:1000, на површина од 1 260 хектари.

3. Авионско снимање на недвижностите

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и ќе се изготви фото-техничка документација (контакт-копии, фото скици и дијапозитиви), на снименото подрачје на општините: Кочани, на 6 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 14 838 хектари и 14 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 1 100 хектари, Кавадарци на 17 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 39 891 хектар и 7 КО изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 700 хектари; Ресен на 42 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 53 424 хектари, градежен реон на град Ресен, во размер 1:1000, на површина од 400 хектари и 15 КО, изграден дел, (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 2 000 хектари и Скопје на 7 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 2 561 хектар и во размер 1:1000, на површина од 1 260 хектари.

4. Дешифрирање на снимените недвижности

Ќе се изврши дешифрирање на деталот на снимените недвижности на подрачјето на општините: Кочани, на 20 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на 6 КО, на површина од 14 838 хектари и во размер 1:1000, на 14 КО, на површина од 1 100 хектари; Кавадарци, на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на 17 КО, на површина од 39 891 хектар и во размер 1:1000, на 7 КО, на површина од 700 хектари; Ресен, на 42 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 53 424 хектари, градежен реон на град Ресен, во размер 1:1000, на површина од 400 хектари и 15 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:1000, на површина од 2 000 хектари и Скопје,

на 7 КО (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 2500, на површина од 2 561 хектар и во размер 1 1000, на површина од 1 260 хектари

5. Пресметување на координати и коти на врзни точки

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на врзни точки на снименото подрачје на општините Кочани, на 6 КО (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 2500, на површина од 14 838 хектари и 14 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 1000, на површина од 1 100 хектари, Кавадарци на 17 КО (поименично дадени во точка бр 1); во размер 1 2 500 на површина од 39 891 хектар и 7 КО изграден дел (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 1000, на површина од 700 хектари, Ресен, на 42 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1 2500, на површина од 53 424 хектари, градежен реон на град Ресен во размер 1 1000, на површина од 400 хектари и 15 КО, изграден дел (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 1000, на површина од 2 000 хектари и Скопје на 7 КО (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 2500, на површина од 2 561 хектар и во размер 1 1000, на површина од 1 260 хектари.

6. Реституција на снимените недвижности

Ќе се врши реституција на детал на снимените недвижности на подрачјето на општините: Куманово, КО Куманово, дел од градежен реон на град Куманово, во размер 1 1000, на површина од 743 хектари, Титов Велес, КО Титов Велес, на дел од градежниот реон на град Титов Велес, во размер 1 1000, на површина од 600 хектари, Кавадарци, на дел од 3 КО (Кавадарци, Глишиќ и Ваташа), градежен реон, во размер 1 1000, на површина од 625 хектари, Виница, КО Виница, градежен реон, во размер 1 1000, на површина од 350 хектари, Кочани на 22 КО (Рајчани, Пантелеј, Нивичани, Лешки, Пашаџиково, Јастребник, Горно-Долно Градче, Црвена Нива, Припор, Вранинци, Безиково, Речани, Пресека, Лепопелци, Ново Селани, Жиганци, Бурилчево, Кучичино, Теранци, Видовиште, Мородвис и Зрновоци), во размер 1 2500, на површина од 24 942 хектари и во размер 1 1000, на изградениот дел од 6 КО (Видовиште, Мородвис, Кучичино, Зрновоци, Теранци и Жиганци), на површина од 327 хектари и 14 КО изграден дел (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 1000, на површина од 1 100 хектари и Делчево, на КО Дулица, во размер 1 2500, на површина од 2 366 хектари

7. Картографска обработка на оригинали (катастарски планови)

Ќе се изврши картографска обработка на оригинали (плановите) на снимените недвижности на подрачјето на општините Куманово, КО Куманово, на дел од градежниот реон на град Куманово во размер 1 1000, на површина од 743 хектари, Титов Велес, КО Титов Велес, на дел од градежниот реон на град Титов Велес, во размер 1 1000, на површина од 600 хектари, Кавадарци на дел од 3 КО (Кавадарци, Глишиќ и Ваташа), градежен реон во размер 1 1000, на површина од 625 хектари, Виница на 1 КО, градежен реон на град Виница во размер 1 1000, на површина од 350 хектари; Кочани, на 22 КО (поименично дадени во точка бр 6), во размер 1 2500, на површина од 24 942 хектари и во размер 1 1000, на 6 КО (поименично дадени во точка бр. 6), на површина од 327 хектари и 14 КО изграден дел (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1 1000, на површина од 1 100 хектари и Делчево, на КО Дулица, во размер 1.2500, на површина од 2 366 хектари.

8 Пресметување на површини на недвижностите

Ќе се изврши пресметување на површините на парцелите на снименото подрачје на општините Куманово, на КО Куманово што ја чинат (Куманово, Проевци, Бедине и Долно Коњари), на вкупна површина од 4 131 хектар од која во размер 1 2500, на површина од 1 888 хектари и во размер 1 1000, на површина од 2 243 хектари, Кавадарци, на 3 КО (Кавадарци, Глишиќ и Ваташа), на вкупна површина од 7 066 хектари, од која во размер 1 2500, на површина од 6 441 хектар и во размер 1 1000, на површина од 625 хектари, Виница, на КО Виница на вкупна површина од 1 831 хектар, од која во размер 1 2500, на површина од 1 481 хектар и во размер 1 1000, на површина од 350 хектари, Титов Велес, КО Титов Велес на дел од градежниот реон на град Титов Велес, во размер 1.1000, на површина од 600 хектари, Кочани на 22 КО (поименично дадени во точка бр 6), во размер 1 2500, на површина од 24 942 хектари и во размер 1.1000 на 6 КО (поименично дадени во точка бр. 6), на површина од 327 хектари и Делчево, на КО Дулица, во размер 1 2500, на површина од 2 366 хектари.

9. Катастарско класирање на земјиштето

Ќе се изврши катастарско класирање на снимените недвижности на подрачјето на општините. Кочани, во размер 1 2500, на 23 КО (Теранци, Видовиште, Мородвис, Зрновоци, Рајчани, Пантелеј, Нивичани, Пашаџиково, Лешки, Јастребник, Црвена Нива, Припор, Г Градче, Вранинци, Речани, Пресека, Безиково, Полаки, Небојани, Цера, Костин Дол, Ново Село и Главовица), на вкупна површина од 37 188 хектари и во размер 1 1000 на 14 КО (изграден дел). Бања, Бели, Горни Подлог, Градовици, Долни Подлог, Мојанци, Облешево, Прибачево, Спанчево, Тркање, Уларци, Чешиново и Чифлик, на површина од 1 100 хектари, Делчево, во размер 1 2500 на КО Дулица, на површина од 2 366 хектари, Кавадарци, во размер 1 2500, на 7 КО (изграден дел) Вазарци, Дреново, Марена, Росоман, Сопот, Сирково и Шивец, на површина од 700 хектари и Скопје, на 7 КО (поименично дадени во точка бр 1), во размер 1 1000, на површина од 1 260 хектари

10 Мерење и вршење увид на згради

Ќе се врши мерење и вршење увид на згради, делови од згради (станови), деловни простории, стопански, јавни и други објекти, гаражи, шупи и помошни простории на подрачјата каде што се врши премер на општините: Берово, на 4 КО (Мачево, Негрево, Панчарево и Црник), Битола, на 7 КО (Битола-цел, Биљаник, Рибарци, Света, Габалавци, Драгарино и Драгожани), Македонски Брод, на 2 КО (Сланско и Дреново), Валандово, на 3 КО (Градец, Прстен и Кочули), Гевгелија, на 2 КО (Николиќ и Фурка), Дебар, на 4 КО (Отишани, Цепиште, Бомово и Коњари), Делчево, на 4 КО (Ветрен, Киселица, Очипале и Чифлик), Демир Хисар, на 3 КО (Бабино, Базерник и Брезово), Кавадарци, на 4 КО (Кавадарци, Бегниште, Ресава и Дабиште), Кичево, на 12 КО (Ехловец, Иванчишта, Кленоец, Попоец, Душегубица, Малкоец, Подвис, Пополжани, Добреноец, Јаворек, Кнежино и Лавчани); Кочани, на 3 КО (Бања, Тркање и Облешево), Кратово, на 3 КО (Каврак, Којково и Мушково); Крива Паланка, на 5 КО (Варовиште, Кркља, Костур, Узем и Жидилово); Куманово, на 4 КО (Куманово, Драгоманец, Добрача, Стрновац); Неготино, на 5 КО (Демир Капија, Клисура, Дрен, Копришница и Чифлик); Охрид, на 1 КО (Охрид), Пробштип, на 2 КО (Пробштип и Марицино); Радовиш, на 4 КО (Поповица, Г. Липовиќ, Д. Липовиќ и Ракитец); Свети Николе, на 1 КО (Свети Николе); Скопје, на 2 КО (Горче Петров и Кисела Вода I); Струга, на 5 КО (Радожда, Калишта, Мали

Влај, Подгорци и Делагожди); Тетово, на 2 КО (Порој и Цепчиште); Титов Велес, на 1 КО (Титов Велес) Штип, на 7 КО (Пухче, Степанци, Суво Грло, Лесковица, Ново Село, Брест и Пиперово).

11 Реамбулација – дополнителен премер

Ќе се врши дополнителен премер – реамбулација на настанатите измени на недвижностите во изминатиот период со што ќе се обезбеди фактичка состојба на недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се врши на подрачјето каде е извршен премерот на земјиштето по фотограметриска и класична метода во изминатиот период во општините: Берово, на 2 КО (Мачево и Негрево); Битола, на 3 КО (Биљаник, Рибарци и Света); Македонски Брод, на 2 КО (Сланско и Дреново), Валанцово, на 3 КО (Градец, Прстен и Кочули), Виноца, на 2 КО (Лески и Градец), Гевгелија, на 2 КО (Николиќ и Фурка); Дебар, на 4 КО (Отишани, Цепиште, Бомово и Коњари), Демир Хисар, на 1 КО (Брезово), Делчево, на 6 КО (Делчево, Каменица, Ветрен, Киселица, Очипале, Чифлик), Кавадарци, на 2 КО (Кавадарци, вон град и Бегниште), Кичево, на 1 КО (Кичево), Кочани, на 3 КО (Бања, Тркање и Облешево); Кратово, на 3 КО (Каврак, Којково и Мушково); Крива Паланка, на 3 КО (Варовиште, Кркла и Костур), Крушево, на 3 КО (Арилево, Бирино и Г. Дивјаци), Куманово, на 1 КО (Куманово), Неготино, на 5 КО (Демир Капија, Клисур, Дрен, Копришница и Чифлик), Прилеп, на 3 КО (Врбјани, Мирче Ацев и М. Коњари), Пробиштип, на 2 КО (Пробиштип и Маричино), Радовиш, на 3 КО (Загорци, Гарван и Скоруша), Свети Николе, на 1 КО (Свети Николе – вон град), Скопје, на 12 КО (Кучково, Рашче, Копаница, Буковиќ, Чаљене, Семениште, Арнакија, Матка, Г. Свиляре, Д. Свиляре, Блаце и Грачани), Струмица, на 4 КО (Струмица, Дабиља, Босилово и Турново), Тетово, на 2 КО (Порој и Цепчиште); Титов Велес, на 1 КО (Титов Велес) и Штип, на 7 КО (Пухче, Степанци, Суво Грло, Лесковица, Ново Село, Брест и Пиперово).

12 Припрема и компјутерска обработка на податоците од премерот

После завршувањето на пресметувањето на површините, ќе се внесат податоците во базата на информациониот систем за воспоставување единствена евиденција на недвижностите. Податоците за носителите на правата на недвижностите, нумеричките и описни податоци со површини, катастарска класа и катастарска култура за парцелите на недвижностите се внесуваат во медиумите преку компјутерска обработка на општините: Берово, на 2 КО (Мачево и Негрево), Битола, на 3 КО (Биљаник, Рибарци и Света), Македонски Брод, на 2 КО (Сланско и Дреново), Валанцово, на 3 КО (Градец, Прстен и Кочули), Виноца, на 2 КО (Лески и Градец), Гевгелија, на 2 КО (Николиќ и Фурка), Дебар, на 4 КО (Отишани, Цепиште, Бомово и Коњари), Демир Хисар, на 1 КО (Брезово), Делчево, на 6 КО (Делчево, Каменица, Ветрен, Киселица, Очипале и Чифлик), Кавадарци, на 2 КО (Кавадарци – вон град и Бегниште), Кичево, на 1 КО (Кичево), Кочани, на 3 КО (Бања, Тркање и Облешево), Кратово, на 3 КО (Каврак, Којково и Мушково), Крива Паланка, на 3 КО (Варовиште, Кркла и Костур), Крушево, на 3 КО (Арилево, Бирино и Г. Дивјаци), Куманово, на 1 КО (Куманово), Неготино, на 5 КО (Демир Капија, Клисур, Дрен, Копришница и Чифлик), Прилеп, на 3 КО (Врбјани, Мирче Ацев и М. Коњари), Пробиштип, на 2 КО (Пробиштип и Маричино), Радовиш, на 3 КО (Загорци, Гарван и Скоруша), Свети Николе, на 1 КО (Свети Николе – вон град), Скопје, на 12 КО (Кучково, Рашче, Копаница, Буковиќ, Чаљене, Семениште, Арнакија, Матка, Г. Свиляре, Д. Свиляре, Блаце и Грача-

ни); Струмица, на 4 КО (Струмица, Дабиља, Босилово и Турново); Тетово, на 2 КО (Порој и Цепчиште); Титов Велес, на 1 КО (Титов Велес) и Штип, на 7 КО (Пухче, Степанци, Суво Грло, Лесковица, Ново Село, Брест и Пиперово).

Исто така, ќе се извршат припреми во формирање на база на податоците, преку компјутерска обработка на сите катастарски општини кои ќе бидат реамбулирани во подрачните одделенија за премер и катастар. Ќе се изработат пописни листи и ќе се предадат како основ за излагање на податоците од премерот за утврдување и запишување на правата на недвижностите.

13. Излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишување на правата на недвижностите со дополнителен премер

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите при што ќе се утврдуваат и запишуваат правата, како и товарите кои постојат на снимените недвижности, на подрачјето на општините: Берово, на 2 КО (Мачево и Негрево), Битола, на 5 КО (Логоварди, Егри, Габаловци, Драгарино и Драгожани), Македонски Брод, на 2 КО (Сланско и Дреново), Валанцово, на 3 КО (Градец, Прстен и Кочули); Виноца, на 2 КО (Лески и Градец), Гевгелија, на 2 КО (Николиќ и Фурка), Дебар, на 5 КО (Манастирец, Отишани, Цепиште, Бомово и Коњари); Демир Хисар, на 2 КО (Базерник и Бабино), Делчево, на 2 КО (Делчево и Каменица); Кавадарци, на 3 КО (Ресава, Дабниште и Бегниште), Кочани, на 1 КО (Оризари); Кратово, на 3 КО (Којково, Каврак и Мушково); Крива Паланка, на 4 КО (Крива Паланка, Мартиница, Дренак и Б'с), Куманово, на 3 КО (Драгомани, Добрача и Стрновац); Неготино, на 3 КО (Чифлик, Дрен и Копришница), Прилеп, на 1 КО (Прилеп), Свети Николе, на 1 КО (Свети Николе), Скопје, на 1 КО (Центар I) и Струмица, на 4 КО (Струмица, Дабиља, Босилово и Турново).

14 Изготвување на катастарски оператив

Ќе се изготват катастарските оператив на недвижностите по механографски пат за секоја катастарска општина посебно, за премерените подрачја на општините: Берово, на 2 КО (Мачево и Негрево), Битола, на 2 КО (Логоварди и Егри), Македонски Брод, на 2 КО (Сланско и Дреново), Валанцово, на 3 КО (Градец, Прстен и Кочули), Виноца, на 2 КО (Лески и Градец), Гевгелија, на 2 КО (Николиќ и Фурка), Дебар, на 3 КО (Манастирец, Отишани и Цепиште), Демир Хисар, на 2 КО (Базерник и Бабино), Кавадарци, на 2 КО (Ресава и Дабниште), Кочани, на 1 КО (Оризари), Кратово, на 2 КО (Којково и Мушково), Крива Паланка, на 4 КО (Крива Паланка, Мартиница, Дренак и Б'с), Куманово, на 3 КО (Драгомани, Добрача и Стрновац), Неготино, на 3 КО (Чифлик, Дрен и Копришница), Скопје, на 1 КО (Центар I), Струмица, на 2 КО (Струмица и Дабиља) и Тетово, на 1 КО (Цепчиште).

Со изготвување на катастарските оператив како последна фаза од премерот ќе биде установена катастарската евиденција на недвижностите, врз основа на премерот на овие подрачја кој е извршен според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите за секоја катастарска општина посебно.

15 Репродукција на оригинали

Ќе се изврши репродукција на изготвените оригинали (планови) за премереното подрачје на општините: Крива Паланка, на 4 КО (Крива Паланка, Мартиница, Дренак и Б'с), во размер 1:2500, на 18 оригинали и во размер 1:1000, на 22 оригинали, Скопје, на 1 КО (Центар I), во размер 1:1000, на 35 оригинали, и Битола, на 2 КО (Логоварди и Егри), во размер 1:2500, на 28 оригинали и во размер 1:1000, на 20 оригинали.

Б. Основни геодетски работи

На подрачјето на општините: Битола и Ресен ќе се постават, одредат и пресметаат координати и коти на геодетски точки на градска тригонометриска мрежа.

На подрачјето на општините: Ресен и Скопје ќе се дополнат, постават, одредат и пресметаат координати и коти на полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на прецизен и технички нивелман

В. Бонитирање на земјиштето

Ќе се изврши бонитирање на плодното земјиште освен шумите и пасиштата во планинските високи предели на подрачјето на општината Струмица, на 50 КО, на површина од 41 455 хектари.

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски анализи на плодното земјоделско земјиште на наведеното подрачје на 2 368 педолошки профили со 7 580 почвени проби.

Врз основа на добиените резултати од теренските и лабораториските анализи ќе се изготват бонитетни карти, педолошки карти, карти на ерозијата, карти на водолежноста-плавноста и земјоделски карти, посебно за земјиштето на секоја катастарска општина

Г. Одржување на премерот и катастарот со компјутерско спроведување на измени во катастарските описи

1 Во 1992 година ќе се врши одржување за 1 700 катастарски општини, според Законот за премер и катастар на земјиштето, во следните општини, односно Одделенија за премер и катастар во Републиката Берово во 16 КО (катастарски општини), Битола во 124 КО, Македонски Брод во 50 КО, Валаново во 22 КО, Винаца во 15 КО, Гевгелија во 34 КО, Гостивар во 87 КО, Дебар во 36 КО, Делчево во 29 КО, Демир Хисар во 38 КО, Кавадарци во 46 КО, Кичево во 78 КО, Кочани во 46 КО, Кратово во 28 КО, Крива Паланка во 36 КО, Крушево во 23 КО, Куманово во 109 КО, Неготино во 33 КО, Охрид во 49 КО, Прилеп во 113 КО, Пробиштип во 35 КО, Радовиш во 50 КО, Ресен во 43 КО, Свети Николе во 43 КО, Скопје во 147 КО, Струга во 48 КО, Струмица во 74 КО, Тетово во 92 КО, Титов Велес во 84 КО и Штип во 72 КО

За 18 катастарски општини одржувањето ќе се врши според Законот за премер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите и тоа Крива Паланка во 15 КО и Кратово во 3 КО.

Ќе се врши спроведување на настанатите измени на податоците на премерот и катастарот на недвижностите во катастарските оперативни на 1 718 катастарски општини во Републиката Бројот на измените изнесува околу 250 000

2 Ќе се врши пресметување на катастарскиот приход на земјиштето на постојните 1 718 катастарски општини во Републиката

3 Ќе се врши пресметување и обработка на данок и придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност во Републиката Обработката на даноци ќе се врши за околу 300 000 даночни обврзници во Републиката

Врз основа на вкупниот катастарски приход и податоците за даночните обврзници, во текот на 1992 година, ќе се изврши компјутерска обработка на облогот на даноците и придонесите на граѓаните од земјоделска дејност Обработката на облогот ќе се дистрибуира во следните излезни листи решенија за даночни обврзници, облагателни листи, азбучни прегледи за даночните обврзници, рекапитулации по катастарски општини и општини и друга документација

Компјутерската обработка ќе се изврши во 28 општини, односно, подрачни единици на Министерството за финансии Берово со 8 237 даночни обврзници,

Валаново со 3 351 даночни обврзници, Винаца со 4 570 даночни обврзници, Дебар со 3 956 даночни обврзници, Делчево 7 469 даночни обврзници, Демир Хисар со 5 368 даночни обврзници, Гевгелија со 8 672 даночни обврзници, Гостивар со 13 137 даночни обврзници, Кичево со 14 581 даночни обврзници, Кратово со 4 782 даночни обврзници, Крушево со 2 882 даночни обврзници, Куманово со 29 820 даночни обврзници, Македонски Брод со 6 404 даночни обврзници, Охрид со 16 699 даночни обврзници, Крива Паланка со 8 186 даночни обврзници, Пробиштип со 4 723 даночни обврзници, Радовиш со 8 674 даночни обврзници, Ресен со 7 654 даночни обврзници, Неготино со 5 767 даночни обврзници, Скопје со 44 125 даночни обврзници, Свети Николе со 8 226 даночни обврзници, Струга со 14 870 даночни обврзници, Тетово со 26 889 даночни обврзници и Титов Велес со 14 579 даночни обврзници, или вкупно 273 113 даночни обврзници по основ на земјоделска дејност.

III**Потребни средства**

За извршување на работите од оваа Програма се обезбедуваат средства од Републичкиот буџет

- трошоци за премер во износ од 85 000 000,00 динари и

- за опрема 200 000 000,00 динари

Висината на средствата од став 1 на оваа глава се утврдени според трошоците на премерот и катастарот на недвижностите во месец декември 1991 година Висината на средствата за 1992 година ќе се валоризираат според реалните трошоци на премерот и катастарот на недвижностите во 1992 година

IV**Завршна одредба**

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-326/1

27 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

193.

СПОГОДБА**ЗА СТОПАНСКА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

Република Словенија и Република Македонија, со оглед на значењето на стопанската и научно-техничката соработка, а заради соработка при реализацијата на заемно корисни односи и нивно вклучување во процесот на светската економија, почитување на практиката и нормите на меѓународниот пазар, како и на одредбите од Општата спогодба за царини и трговија при определувањето на зоната на слободна трговија, како и со желба, врз основа на рамноправност и заеднички интереси, да ги одржуваат постојните и да развиваат идни меѓусебни стопански односи, според начелото на зони за слободна трговија и заради разрешувањето на меѓусебните стопански односи, што настанале пред 8 октомври 1991 година, се договорија за следново

Член 1

Република Словенија и Република Македонија (во натамошниот текст држави-договорни страни), согласно со своите прописи и правила, како и врз основа на одредбите од оваа спогодба, ќе ги остваруваат и уреду-

ваат односите што се од заеднички интерес и што ќе бидат во прилог на општествено-економскиот развој на Република Македонија и Република Словенија

Државите-договорни страни заедно ќе остваруваат такви можности за реализација на економскиот систем, што ќе гарантираат слободно движење на стоките, услугите, вложувањата, парите, капиталот, информациите, како и движење и вработување на клучниот персонал на правните лица, слободно движење на работната сила и изведување на услугите на субјектите од едната договорена страна во другата, како и слободно движење на луѓето, коешто нема значење на вработување, како и развој на разни видови на економски, научно-технички врски меѓу субјектите од двете договорни страни. Притоа, посебно внимание ќе им посветат на заедничките долгорочни спогодби со партнери од други држави, што се темелат врз повисоки форми на економска соработка и ќе создаваат можности за реализација на таквите спогодби со почитување на економските и на развојните интереси на сите партнери во спогодбата

Член 2

Државите-договорни страни, заради постигнување на постојан пораст на заемните стопански текови, ќе ја поттикнуваат и размената, како на нова, така и на стандардна стока и услуги, како и сите видови посебни форми на надворешнотрговското работење, заедничките вложувања, деловно-техничката соработка, формирањето претпријатија и претставништва, како и користењето на нивните слободни зони

Член 3

Врз основа на член 24 од Општата спогодба за царини и трговија (Општата царинска и трговска спогодба), меѓусебниот промет на стоки, по потекло од договорните страни, е ослободен од плаќање царини и други давачки со еднакво дејство, освен од плаќање на трошоците на царинската постапка.

За меѓусебниот промет на стоки, по потекло од договорените страни и услуги меѓу субјектите од обете договорни страни не важат одредбите на прописите за надворешнотрговското работење, со кои се пропишани увозните и извозните контингенти, дозволите, освен во случаите што се предвидени со меѓународните спогодби или други управни постапки на надлежните органи на државата-договорна страна, што важат во надворешнотрговскиот промет со трети држави

При пресметувањето на данокот на промет и на другите давачки за стока по потекло од државата-договорна страна и за услуги, што ги вршат субјекти на државата-договорна страна, секоја држава-договорна страна, според начелото на реципроцитет, ќе ги применува стапките што важат за домашната стока, односно услуга

Со анекс, што е составен дел на оваа спогодба, државите-договорни страни во спогодбата можат да ги определат производите, за кои не важат посебните олеснувања од овој член и видовите олеснувања, што не важат за одделни производи

Член 4

Потеклото на стоката се утврдува согласно со мерилата што ги применува Европската заедница во трговијата со двете држави-договорни страни на денот на потпишувањето на оваа Спогодба. Државите договорни страни можат да се договорат да ги модифицираат тие мерила и правила во форма на посебен протокол, што ќе стане составен дел на оваа спогодба.

За спроведување на правилата за утврдување на потеклото на стоката и за решавање на сите други

прашања во врска со царинењето и царинската евиденција, државите-договорни страни ќе формираат комисија за соработка во областа на царините. Во комисијата ќе бидат по три (3) члена од секоја држава-договорна страна

Член 5

Државите-договорни страни се согласуваат, одредбите од оваа Спогодба да не влијаат врз донесувањето противдампинг одлуки, односно против субвенционираниот извоз, согласно нивните меѓународни обврски.

Член 6

Државите-договорни страни се обврзуваат, заради избегнување на двојно оданочување, да ги уредат прашањата околу оданочувањето на имот и приходи со посебна спогодба

Член 7

Платниот промет меѓу државите-договорни страни ќе се одвива согласно со националното законодавство на двете договорни страни и важечката платна спогодба.

Државите-договорни страни се согласуваат спогодбено да ги определат годишните листи на стоки и услуги, што во заемниот промет се плаќаат преку посебна сметка (клиринг).

Член 8

Државите-договорни страни се обврзуваат дека на подрачјето на банкарството и на осигурувањето, согласно со националното законодавство како и врз начелото на реципроцитет, ќе обезбедат (овозможат) пререгистрација на деловните банки и осигурителни заводи, резиденти во двете договорни страни и ќе им гарантираат непречено продолжување на работењето

Во областа на банкарството, државите-договорни страни се обврзуваат дека ќе го гарантираат исполнувањето на договорените обврски во рокови и валути од кредитните и гарантните спогодби, за обврските на субјектите со седиште на својата територија

Член 9

Државите-договорни страни се обврзуваат дека меѓусебното вработување на работниците, како и другите прашања од социјалната заштита, (пензии, инвалидини, здравствена заштита и слично) ќе ги уредуваат со посебни спогодби

Член 10

Државите-договорни страни се обврзуваат дека ќе дозволуваат формирање и работење на мешовити и приватни претпријатија, подружници и претставништва на субјектите од другата држава-договорна страна, согласно со националното законодавство и врз принципот на реципроцитет

Државите-договорни страни меѓусебно ќе им овозможат на правните лица со седиште во другата држава-договорна страна и на физичките лица, државјани на другата држава-договорна страна, движниот и недвижниот имот што се наоѓа на територијата на државата-договорна страна и со кој тие лица располагаат на ден 7 X 1991 година, да го користат за формирање на претпријатија во таа држава-договорна страна. По основањето на претпријатијата се дозволува трансфер на капиталот на акционерите.

Член 11

Државите-договорни страни се обврзуваат дека на физичките и на правните лица од другата држава-договорна страна, на својата територија, ќе им гарантираат рамноправна заштита на сопственоста, така како што таа им е загарантирана на домашните физички и правни лица (недвижности, средства, опрема).

Член 12

Државите-договорни страни се обврзуваат дека со посебна спогодба ќе ги уредуваат и остваруваат односите од областа на копнениот, воздушниот и поштенско-телекомуникациониот сообраќај.

Член 13

Државите-договорни страни се обврзуваат дека ќе разменуваат искуства во областа на институционалните, административните, финансиските и други работи, што се предмет на заеднички интерес.

Член 14

Државите-договорни страни ќе соработуваат и во други области, како што се: редовна размена на информации, особено во врска со нивното законодавно уредување и програмите од областа на стопанството, како и други информации, потребни за создавање на меѓусебни врски, соработка во рамките на меѓународните организации, размена на кадрови, наука и технологија.

Член 15

Сите евентуални спорови, што би произлегле од оваа спогодба, државите-договорни страни ќе ги решаваат спогодбено, врз принципите на рамноправност и заемна корист.

Член 16

Трошоците што ја товарат соработката, согласно со оваа спогодба се покриваат, односно делат по клуч: за тоа, договорните страни ќе се договараат од случај до случај.

Член 17

За остварување на целите од оваа спогодба, државите-договорни страни ќе формираат мешовита комисија, што ќе ја сочинуваат по пет (5) членови од секоја држава-договорна страна.

Мешовитата комисија ги има следниве задачи:

- го оценува остварувањето на задачите и работите што се наведени во оваа спогодба и подготвува предлози за овистинување на целите, за да се постигнат оптимални резултати;
- подготвува услови за размена на информации од областа на соработката во трговијата, индустријата и други гранки, како и во областа на науката, технологијата и специјализацијата;
- ги анализира понатамошните мерки за забрзување и развој на стопанската соработка.

По барање на едната од договорните страни и по потреба, мешовитата комисија подготвува состанок на подрачјето на Република Словенија или Република Македонија.

Член 18

Оваа спогодба важи сè додека едната од државите-договорни страни во писмен пат, но најдоцна шест (6) месеци пред отстапувањето не ѝ соопшти на другата држава-договорна страна дека отстапува од спогодбата.

Ако спогодбата биде прекината, двете држави-договорни страни ќе направат сè што е потребно за да обезбедат спроведување на проектите од оваа спогодба.

Член 19

Оваа спогодба стапува на сила на денот кога двете држави-договорни страни заемно ќе се информираат за потврдувањето на Спогодбата од страна на надлежните органи на двете држави-договорни страни. Составено во Љубљана на 25 февруари 1992 година во четири (4) оригинални примероци на словенечки и на македонски јазик, за секоја договорна страна по еден (1) примерок од секој јазик, при што секој примерок има еднакво значење.

ПОТПИСНИЦИ:

Република Македонија

Република Словенија

194.

Република Македонија и Република Словенија (во натамошниот текст: спогодбени држави) согласно со член 8 од прифатената спогодба за плаќање и според став 2 од член 7 на Спогодбата за стопанска соработка меѓу Република Словенија и Република Македонија склучуваат

**СПОГОДБА
ЗА РАЗМЕНА НА СТОКИ
ВО 1992 ГОДИНА ВРЗ ОСНОВА НА СТОКОВНИТЕ
ЛИСТИ**

Член 1

Размената на стоки од Република Словенија во Република Македонија се врши врз основа на листите „А“ – извоз на стока од Република Словенија во Република Македонија и листата „Б“ – извоз на стоки од Република Македонија во Република Словенија. Листите се приложени кон оваа спогодба и претставуваат нејзин составен дел.

Член 2

Стоковните листи од член 1 на оваа спогодба мора да бидат вредносно усогласени. Како основа за вредносното пресметнување се употребува пресметковната единица ДЕМ. Државните-договорни страни можат со анекси кон оваа спогодба да ги дополнуваат стоконите листи.

Член 3

Испораката на стоките што се одредени во стоконите листи на оваа спогодба и со анексите е обврзана во конечната вредност на стоконите листи, но не и на одделните поставки во стоконите листи. Испораките на стоките ќе се вршат со договори што ќе ги склучуваат стопанствениците од двете спогодбени држави.

Член 4

Стоката што се испорачува врз основа на стоконите листи од оваа спогодба и на анексите ќе се плаќа според одредбите од член 8, и 9 и 10, од важечката спогодба за плаќање преку клириншка сметка на секоја држава-договорна страна.

Член 5

За реализирање на одредбите од оваа спогодба и на анексите и за оценување на извршувањето на плат-

ниот промет и утврдување на салдата кај посебната сметка, спогодбените држави, секоја за себе, ќе одредат надлежен орган

Член 6

Евентуалните спорови и несогласности што би произлегле од извршувањето на оваа спогодба и анексите, спогодбените држави ќе ги решаваат спогодбено.

Член 7

Оваа спогодба започнува да важи кога двете спогодбени држави ќе си соопштат една на друга дека спогодбата е потврдена од надлежните органи на двете спогодбени држави.

Член 8

Оваа спогодба важи за период за којшто и е склучена, а може да важи и дотогаш, додека една од спогодбените држави, во писмена форма не ѝ соопшти на другата спогодбеничка дека отстапува од оваа спогодба, но тоа треба да го направи најмалку два месеца пред своето отстапување.

Член 9

Ако се случи оваа спогодба да биде прекината, двете спогодбени држави треба да направат сè што е можно за да обезбедат реализација на размената на стоката од стоковните листи, што се составен дел на оваа спогодба

Член 10

Оваа спогодба е напишана во четири оригинални примероци на словенечки и на македонски јазик, за секоја страна по еден примерок од двата јазика, притоа секој оригинал е правносилен

Во Љубљана, 25 февруари 1992 година

Република Македонија Република Словенија

ЛИСТА А
(предлог на Република Словенија)

ИЗВОЗ НА СТОКИ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

С Т О К И	ВРЕДНОСТ ВО МИО ДЕМ
– производи на црната и обоената металургија	12,0
– производи на неметалната индустрија	9,0
– производи на металната и машинската индустрија	27,0
– производи на електро индустријата	37,0
– производи на хемиската и на гумарската индустрија	50,0
– производи на градежната индустрија	8,0
– производи на дрвната индустрија	20,0
– производи на индустријата за целулоза и хартија	20,0
– производи на текстилната индустрија	8,0

– производи на кожарската, крзнарската и чевларската индустрија	10,0
– производи на сточарско и земјоделското производство	10,0

ВКУПНО: 211,0

Забелешка 1 ДЕМ = 46,28 СЛТ (среден курс на ДЕМ кај Банката на Словенија на 17 II 1992)

ЛИСТА „Б“

ИЗВОЗ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Име на стока	Вредност во мил. ДЕМ
– производи од црната и обоената металургија	52,0
– производи од индустријата на неметали	0,3
– производи од металската и машинската индустрија	20,0
– производи од хемиската и индустријата за гума	13,5
– производи од индустријата за градежништво	13,5
– производи од индустријата за целулоза и хартија	0,5
– производи од текстилната индустрија	7,5
– производи од индустријата за кожа, крзно и чевли	15,0
– производи од земјоделско–прехранбено и земјоделско (селско–стопанско) производство	68,7
– производи од дрвната индустрија	5,0
– производи од електроиндустријата	15,0

ВКУПНО 211,0

Забелешка 1 ДЕМ = 46,28 СЛТ (среден курс на ДЕМ на Банката на Словенија на ден 17 II 1992 година)

195.

Република Македонија и Република Словенија склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПЛАЌАЊЕ

Член 1

Со оваа спогодба се уредува начинот на вршењето на платниот промет меѓу Република Словенија и Република Македонија

Член 2

Плаќањата меѓу државите – договорни странки ќе се вршат во конвертибилна валута, плаќања во доминантните валути на Република Словенија и Република Македонија преку нерезидентни сметки и плаќања преку клириншката сметка, сообразно со домицилното законодавство, во сите форми на меѓународната банкарска практика

Член 3

Во Република Словенија нерезидентните сметки ќе се отворат кај деловните банки, во Република Македонија при Службата за општествено книговодство на Македонија.

Државите – договорни страни со своите прописи ќе овозможат нерезидентите од другата држава – договорна страна да отворат нерезидентни сметки во домицилната валута на државата – договорна страна.

Член 4

Средствата на нерезидентните сметки од член 3. на оваа Спогодба нерезидентите може да ги користат за плаќање стоки и услуги, за пренос на нерезидентни сметки на други лица за плаќање стоки и услуги, за вложување капитал, за конвенциски обврски и за други цели, сообразно со домицилното законодавство.

Со посебна спогодба може да се одреди средствата од нерезидентните сметки да се користат за пренос на други сметки, за плаќање на пензии, инвалиднини, здравствено осигурување и други плаќања од подрачјето на социјалната заштита.

Државите – договорни страни се согласуваат да може да се отворат посебни нерезидентни сметки кај Министерството за правосудие и управа на Република Словенија и Министерство за правосудие и организација на Република Македонија за пренос на средствата за извршување судски и други одлуки за присилно извршување. Евиденцијата за состојбата и прометот ја водат Министерството за правосудие и управа на Република Словенија и Министерството за правосудие и организација на Република Македонија.

Член 5

Државите – договорни страни се согласуваат, сообразно со домицилното законодавство да овозможат израмнување на обврските и на побарувањата со компензација, цесија и друга форма на надоместување.

Член 6

Државите – договорни страни ќе овозможат со своите прописи физичките лица да може да изнесуваат определена сума на домицилна валута и да ја менуваат во менувачниците во валутата на другата држава – договорна страна.

Централните банки на државните договорни страни може да се договорат со посебна спогодба заменетите банкноти да ги репатрираат.

Член 7

Оваа спогодба се употребува, исто така и за израмнување на отворените побарувања и обврски што се создадени пред 8 октомври 1991 година преку сметки од член 3, на оваа спогодба.

Член 8

Државите – договорни страни се согласуваат плаќањата преку клириншката сметка да се вршат само за размена на стоки и услуги што се вклучени во Спогодбата за размена на стоки врз основа на стоковни листи, што владите ја склучуваат посебно за секоја година.

Клириншката сметка во Република Словенија ќе се отвори во Љубљанска банка, д.д. Љубљана, во Република Македонија клириншката сметка ќе се отвори кај Народната банка на Македонија.

Член 9

Прометот и состојбите на клириншките сметки се водат во ДЕМ, како единица за пресметување (во

натамошниот текст: КЛДЕМ). Курсот меѓу толарот и КЛДЕМ го определува Владата на Република Словенија, курсот меѓу валутата на Република Македонија и КЛДЕМ го определува Владата на Република Македонија.

Стоковната размена се врши преку клириншките сметки во однос 1:1, така што максималната разлика во состојбите на клириншките сметки не смее да е поголема од 10% од вредноста на договорениот годишен промет на стока и услуги за секоја одделна година.

Кога салдото на клириншката сметка ќе ја достигне максималната разлика од претходниот став на овој член, прометот на стоките и услугите по стоковната листа ќе се урамнотежи.

Член 10

Состојбата на клириншката сметка се утврдува постојано и при секоја промена, а ускладувањето се врши еднаш месечно. Месечно утврдените салда на клириншките сметки се порамнуваат до испорака на стоки и услуги во следниот месец. Евентуалното салдо од став 2 на претходниот член од оваа Спогодба се порамнува секое тримесечје со испорака на стоки и услуги, ако тоа не е можно, израмнувањето на салдата се врши во конвертибилна валута во рок од 15 дена по тримесечјето.

Член 11

Можните спорови и несогласности што би произлегле од оваа спогодба државите – договорни страни ќе си уредуваат спогодбено.

Член 12

Оваа спогодба влегува во сила од денот кога државите – договорни страни ќе си соопштат по писмен пат дека се извршени сите потребни постапки според домицилното законодавство за овистинување на оваа спогодба.

Член 13

Оваа спогодба важи се докогаш додека едната од државите – договорни страни, во писмена форма и најмалку шест месеци пред отстапувањето, не и соопшти на другата држава – договорна страна дека отстапува од оваа спогодба.

Член 14

По прекинувањето на важноста на оваа спогодба плаќањата може да се вршат и натаму според определбите од оваа спогодба, но најмногу уште шест месеци по отстапувањето од спогодбата, ако државите – договорни страни не се договорат поинаку.

Член 15

Оваа спогодба е составена во четири (4) еднакви примероци на словенечки и на македонски јазик, секоја страна добива по еден примерок од двата јазици, притоа сите примероци имаат еднаква правна важност.

Член 16

Државите – договорни страни се согласуваат потпишанава спогодба да се објави во „Службен лист на Република Словенија“ и во „Службен весник на Република Македонија“.

Во Љубљана, на ден 25 февруари 1992 година

Република Македонија Република Словенија

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

- Одобрение издадено од СО Гостивар на име Нади Сулејмани, Гостивар. (3899)
- Возачка дозвола на име Цвдет Хајредини, Гостивар. (3906)
- Одобрение за вршење занаетчиска дејност – трговија на име Сејдини Аднан Исмени, Гостивар. (3907)
- Работна книшка на име Добре Јаневски, Крива Паланка (3910)
- Работна книшка на име Момчиловиќ Солунка, Скопје (1)
- Работна книшка на име Слезенковски Славе, Скопје (2)
- Работна книшка на име Божиновски Димитрија, Скопје (3)
- Работна книшка на име Цветановска Нада, Скопје. (4)
- Работна книшка на име Костов Ацо, Скопје. (5)
- Работна книшка на име Паневски Радомир, Скопје (6)
- Работна книшка на име Паневски Миле, Скопје. (7)
- Работна книшка на име Спасов Васил, Скопје. (8)
- Работна книшка на име Ристиќ Радмила, Скопје. (9)
- Работна книшка на име Станковиќ Зоран, Скопје. (10)
- Работна книшка на име Анастасија Јошевска, Скопје (11)
- Работна книшка на име Фадил Меммиш, Скопје. (12)
- Работна книшка на име Ѓорѓија Секуловски, Скопје. (13)
- Чековна картичка бр 79300/03 и чекови од бр. 70091 до 70110, издадени од Комерцијална банка А.Д. Скопје на име Ѓорѓи Дешлиев, Скопје. (30)
- Чековна карта бр. 5816049 и чекови од бр 70000127339 до 70000177342, издадени од Комерцијална банка А Д Скопје на име Соња Јаневска, Скопје (31)
- Решение бр 11–3411 од 6.VIII 1991 год, издадено од СО „Чаир“ – Скопје, на име Ѓорѓи Милошевски, Скопје (35)
- Решение за златарска дејност бр 12–1006 од 3 III 1988 год, издадено од СО „Центар“ – Скопје на име Идар Кани, ул „Кримска“ бр 55–а, Скопје (38)
- Чекови од бр 3895954 до 3895960, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Мирјана Јаневска, Скопје (39)
- Чекови од бр 190506 до 190520, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Билјана Илисва, Скопје (40)
- Работна книшка на име Феним Хаџаџику, с Делогожда, Струга (42)
- Работна книшка на име Бајрам Хаџаџику, с Делогожда, Струга (43)
- Работна книшка на име Николџ Коскоски, ул „М Пиаде“ бр 7, Струга, (51)
- Работна книшка на име Алија Зеґделски, с Лабуншта, Струга (52)
- Работна книшка на име Нади Сулејмани, Тетово
- Работна книшка на име Милка Крстевска, Штип (54)
- Решение бр 132099 од 3-IV-1986 год на име Љуљзим Исмаили, ул „Благоја Тоска“ бр 9, Тетово
- Чек бр 5274727, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Весна Ристовска, Скопје (56)

- Решение бр 11755 од 6 II 1991 година, издадено од СО „Чаир“ – Скопје за превоз на патници со такси автомобил на име Исмет Али, Скопје. (57)
- Работна книшка на име Шен Тургеј, Гостивар. (72)
- Одобрение за трговија на мало на име Лазим Фазлиџи, Гостивар. (73)
- Чекови од бр. 50431 до 50440, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Раденко Иванов, Скопје (74)
- Решение Уп бр. 12–11229 од 6 XII 1989 година, на име Сашко Ристески, Скопје (75)
- Уверение за работна оспособеност издадено од Центарот за рехабилитација во Скопје на име Горан Љипа, Скопје (77)
- Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Петров Тодор, ул „Кукушка“ бр 3, Титов Велес. (78)
- Тековна книшка бр. 02640–72 и чекови бр. 16220398 и 16220399 на име Даница Василевска, ул „М. Угринова“, бр. 43, Гостивар. (90)
- Сообраќајна дозвола бр. ПР–54512 на име Зубејр Исмаили, с. Чегране, Гостивар. (92)
- Чекови бр. 953450; 953451; 953452; 953453, 953454; 953455, 953456 од тековна сметка бр. 1550–42208–7, издадени од Југобанка – Скопје, со број на лична карта 111170 – СВР – Титов Велес, на име Дервишов Мице. (92)
- Чекови бр. 2135841; 41131; 41132; 41133, 41134; 41135, 41136; 41137; 41138; 41139; 41140 од тековна сметка бр 3822/82, издадени од Стопанска банка АД – Скопје – Главна филијала Титов Велес, на име Илиев Траче. (362)
- Чекови бр. 18998947, 18998939; 18998935; 18998963 од тековна сметка бр. 8337225, издадени од Поштенска штедилница, на име Стефановски Васил. (363)
- Чекови бр 648099; 648092, 648093, 648096; 648097; 648098 од тековна сметка бр. 15–50 42084–1, издадени од Југобанка – Скопје, на име Андов Бошко. (364)
- Чекови бр. 74969500; 74969518, 74969526; 74969534; 74969452 од тековна сметка бр. 5508460, издадени од Поштенска штедилница, на име Гранков Никола. (365)
- Чекови бр 804173; 804174; 804175, 613858, 613859; 649184 од тековна сметка бр. 15–5012079–9, издадени од Југобанка – Скопје, на име Панов Славче (366)
- Чекови бр А 13625890 и А 13625891 од тековна сметка бр 4758/28, издадени од Стопанска банка АД – Скопје на име Панов Славче. (367)
- Чек бр 35289992 од тековна сметка бр 4952430, издаден од Поштенска штедилница – Скопје, на име Мановски Димитар (368)
- Чекови бр 6531689, 6531688, 6531687, 6531686 и 6531685 и 6531684 од тековна сметка бр 1074/07, издадени од Стопанска банка АД – Скопје – Главна филијала Титов Велес, на име Масларов Милан (369)
- Чекови бр 13717613, 13717614, 13717615, 13717616, 13717619, од тековна сметка бр 4636/05, издадени од Стопанска банка АД – Скопје – Главна филијала Титов Велес, на име Ристовски Димче (370)
- Чекови бр 6515556, 6515557, 6515558, 6515559, 6515560 од тековна сметка бр 2018/60, издадени од Стопанска банка АД – Скопје – Главна филијала Титов Велес, на име Стојановски Миле (371)
- Чекови бр 41427, 41428, 41429, 41430 од тековна сметка бр 4741/11 издадени од Стопанска банка А Д – Скопје, на име Колев Димитар (372)
- Чекови бр 5248, 5249 и 5250 од тековна сметка бр 15–50–19376–3, издадени од Југобанка – Скопје, на име Илиевски Кире (374)
- Чекови бр 5235, 5236, 5238, 5239 и 5240 од тековна сметка бр 15-50-42414-4, издадена од Југобанка – Скопје на име Илиевска Ленче (374)
- Чекови бр 13738901, 13738902, 13738903, 13738904, 13738905, 13738906, 13738907, 13738908, 13738909, 137389000 од тековна сметка бр 1539/76, издадени од

Стопанска банка АД – Скопје – Главна филијала – Титов Велес, на име Мацунова Катерина (375)

Работна книшка на име Јонче Николовски, Кратово (93)

Работна книшка на име Стојне Величковска, Крива Паланка (94)

Работна книшка на име Екбер Љутишкоски, с Октиси, Струга (95)

Работна книшка на име Емил Томашевиќ, Тетово (97)

Оружен лист на име Јован Гурчиноски, с Латово, Македонски Брод (97)

Чекови од бр 4165841, 4165840, 4165846, 5252222 и 5252223, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје, на име Драган Величковски, Скопје (98)

Чекови од бр 84671 до 84690 и 5095980, 5095979 и 5095977, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје, на име Драган Јорѓакиевски, Скопје (99)

Решение У. бр 14-2243 од 12 IV.1991 година, издадено од СО – Карпош – Скопје на име Зоран Јуруковски, Скопје. (100)

Чекови од бр 4314577 до 4314580, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје, на име Сузана Манева, Скопје (101)

Чекови бр 25160554 и 28205910, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Доца Слејановска, Скопје (103)

Чекови од бр 22924671 до 22924700, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Убавка Цветковска, Скопје (104)

Работна книшка на име Недановска Елена, с Покрвеник, Ресен (105)

Работна книшка на име Гордана Стојановска, Куманово (116)

Возачка дозвола на име Лазар Лазов, ул „Партизанска“ бр 98, Демир Капија (118)

Режи карта на име Божана Петкова, Демир Капија (118)

Чекови од бр 214374 до 214380, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје, на име Владимир Видовски, Скопје (119)

Чекови од бр 4037242 до 4037247, 4037249, 4037251, 4037254, 4986453, 4986456, 4986457, 4986460, 4986461, 4986464 до 4986466, 4986468 и 4986469, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Виолета Жарки, Скопје (120)

Одобрение за вршење стаклорезачка дејност, бр 4-732 од 21 III 1988 година на име Гоце Јовановски, ул „Божин Николов“ бр 69, Скопје (122)

Решение Уп бр 12-10823 од 6 II 1988 година, на име Гулназа Османи, Скопје (123)

Решение бр 14-3939 од 12 VIII 1987 година, на име Соња Ристовска, Скопје (124)

Чекови од бр 31830711 до 31830717, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Атанас Мурцев, Скопје (125)

Работна книшка на име Сафет Елмazosки, с Подгорци, Струга (135)

Работна книшка на име Шаним Демироски, Македонски Брод (136)

Работна книшка на име Мице Ристов, Штип (137)

Чекови бр А 15889962 до А 15889970 на име Круме Костоски, с Драслајца, Струга (138)

Одобрение за вршење занаетчиска дејност – таксист на име Имрли Емрули, Гостивар (139)

Решение за угостителска дејност Уп бр, 12-4782 од 16 V 1990 година на име Иван. и Славчо Петрески, Скопје (140)

Чекови од бр 292673 до 292686, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Драгана Крстевска, Скопје (141)

Чековна картичка бр 35735/97 и загубените чекови од бр 200646 до 200651, издадени од Комерцијална банка – АД – Скопје на име Неџет Реџеплагик, Скопје

Чекови од бр 154811 до 154820, издадени од Комерцијална банка – АД – Скопје на име Красимир Горѓиевски, Скопје (143)

Чекови од бр 32670 до 32676, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Адем Нурадиновски, Скопје (144)

Чекови од бр 170188 до 170200, издадени од Стопанска банка АД – Скопје на име Аница Лулевик, Скопје (145)

Чековна картичка бр 51640 – 63 и загубените чекови од бр 54003 до 54010, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Христо Стевановски, Скопје

Чекови бр 5651862, 5654691, 5651863, 5654699, 5654700, 19066, 5651866, 5654696, 5654694, 4945829, 2875 и 32110, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Олгица Андоновска, Скопје

Чек бр 5613195, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Владимир Симоновски, Скопје

Чек бр 5434825, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Едвард Симоновски, Скопје (149)

Чековна картичка бр 51500-22 и чекови од бр 180294 до 180310, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Анита Неделковска, Скопје (153)

Работна книшка на име Ванче Спирев, Кратово (167)

Работна книшка на име Демир Азироски, с Октиси, Струга (167)

Работна книшка на име Цезми Идризи, Тетово (167)

Работна книшка на име Абаз Мемини, Тетово (167)

Дозвола за работа на име Елизабета Горѓиева, Титов Велес (170)

Чек бр 5252228, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Величковски Драги, Скопје (171)

Чекови од бр 146336 до 146340, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Емилијан Стерјевски, Скопје (174)

Одобрение за основање самостоен дуќан за промет на стока на мало СТД „Мода“ во Скопје, на име Тони Настевски, Скопје (175)

Решение бр 12-10293 од 20 VI 1986 година, на име Неафил Елези, Скопје (176)

Чекови од бр 4715357 до 4715360, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Љупчо Николовски, Скопје (197)

Чекови бр 142578, 142579 и 142580, издадени од Комерцијална банка – АД – Скопје на име Македонка Врендовска, Скопје (200)

Чековна картичка бр 77340/23 и чекови од бр 287849 до 287855, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Нухија Рама, Скопје (201)

Решение Уп бр, 14-8324 од 21 XII 1990 година, на име Славица Китановска, Скопје (202)

Работна книшка на име Деароски Абил, с Плосница, Македонски Брод (203)

Работна книшка на име Стоимен Крстевски, Крива Паланка (212)

Работна книшка на име Беџет Демири, Гостивар (212)

Работна книшка на име Лозенка Георгиева, Виница (214)

Одобрение бр 10-457, на име Абдурезак Бајрами, Гостивар (215)

Одобрение Уп бр, 12-4076 од 17 X 1984, на име Бранко Сековски, Скопје. (217)

Чекови бр 582304, 582305, 582306 и 582307, издадени од Југобанка – Скопје на име Елизабета Тодорчева, Скопје. (218)

Одобрение за конфекционерна дејност бр 11-810 од 8 III 1988, на име Шерафедин Рамалан, ул „Слан Дол“ бр 25, Скопје. (222)

Решение бр 11-2994 од 28 VI 1991 година, на име Жарко Спасески, Скопје. (225)

Чекови бр 273666 до 273685, издадени од Комерцијална банка – АД Скопје на име Сашо Горчевски, Скопје (227)

Чековна картичка бр. 71667/92 и чекови од бр. 180035, 180037 до 180040 и од 291248 до 291268, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Петар Николески, Скопје. (231)

Одобрение Уп бр. 14-2653 од 24 V 1989 година, на име Тони Спироски, Скопје (232)

Чекови од бр 1192752, 1192753 и 1192754, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Светлана Ивановска, Скопје (234)

Чекови од бр. 167391 до 167400, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Хира Имеровиќ, Скопје.

Чекови бр 4265966, 4265960, 4265957, 4265956, 4265958, 4265965, 4265968, и 4265959, издадени од Комерцијална банка – АД – Скопје на име Роза Трајковска, Скопје. (246)

Чекови бр 5822936, 5363243 и од бр. 25745712 до 25745717, 32375576, 30330542, 30330552, 33511176, 30330541, 30330549, 30330548, 32375577, 32375579, 30330541, 30330545, 32375578, 32375580 и 30330543, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Благоуна Зунзурова, Скопје (248)

Чук број 5 за жигосување на огревно дрво, издаден од Шумско претпријатие во општествена сопственост „Караџица“ – Скопје. (537)

Чековна картичка бр 329034 и чекови од бр 15503785 до 15503800 и 15503781, 14390409 и од 14699031 до 14699040, издадени од Стопанска банка – Филијала Кочани на име Ванѓа Ташкова, Скопје (379)

Дозвола за професионален пилот бр. 385/275 на име Иван Тасевски, Скопје (380)

Работна книшка на име Манасиевски Живко, ул „Бошко Златанов“ бр 10, Титов Велес (381)

Одобрение за превоз на стока Уп бр 14-250 од 22 I 1988, на име Ефтоски Ѓорѓи, ул „Партизански одреди“, бр 78/26, Скопје (387)

Работна книшка на име Иван Ивановски, Куманово (395)

Работна книшка на име Фанка Туџаровска, Тетово (396)

Воена книшка на име Живко Петров, с Веслаџа, Радовиш (397)

Одобрение за превозник на име Сулејмани Фаризаи, Гостивар

Одобрение за автопревозник на име Мевани Несими, Тетово. (400)

Сообраќајна дозвола со број на мотор РФ 110640, бр на шасија 222 192 NW 884399, издадена во Сараево на име Сулејман Мухиќ, Сараево (401)

Чековна карта бр 74127/77 и чекови од бр 229891 до 229900, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Терциван Ибраим, Скопје (403)

Пасош МВ – 877968 со важност од 11 I 1991 до 11 I 1996 год, издаден во Винаца на име Ванчо Тасев, Винаца (404)

Чекови од бр 92762 до 92770, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Благоја Соколов, Скопје (405)

Пасош на име Имер Исмаили, с Желино, Тетово

Работна книшка на име Драге Димитров, Радовиш

Работна книшка на име Снежана Митева, Радовиш (413)

Тековна сметка бр 98125/18 и чекови бр 32861 и од бр 32876 до 32880 (6 чекови), издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Лиле Павловска, ул „Востаничка“ бр 78, Скопје (418)

Чековна картичка и чекови од бр 586411 до 586420 и од бр 587446 до 587485, издадени од Југобанка, Скопје – Филијала – Куманово на име Чедомир Стефановски, Куманово (420)

Работна книшка на име Лидија Јовановска, Куманово. (421)

Работна книшка на име Срменка Димитровска, Куманово (422)

Работна книшка на име Вида Ѓорѓиева, Радовиш

Пасош на име Џабир Казими, с Пирок, Тетово

Одобрение за вршење занаетчиска дејност забавни игри на име Виктор Симоновски, Гостивар (425)

Решение бр. 13-5054 на име Алаџдин Хакија, Тетово. (428)

Работна книшка на име Драган Арсовски, Делчево. (429)

Работна книшка на име Дупка Донева, Винаца

Чековна картичка бр 7212757 и чекови бр 218461, 218462 и 218463, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Милева Калиманова, Скопје (431)

Чековна картичка бр 7124465 и чекови од бр. 263275 до 263280, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Станислава Кортошева, Скопје (440)

Решение бр. 14-1062 од 27 V 1983 година на име Лила Шурита, Скопје (441)

Работна книшка на име Стојан Дукоски, Гостивар

Решение за вршење занаетчиска дејност трговија на мало со прехранбени артикли на име Виолџа Исмаили, Гостивар (452)

Решение Уп бр 12-10938 од 5 XII 1989 год за угостителска дејност, на име Златко Апчев, Скопје

Решение Уп бр 12-2099 од 12 III 1990 и решение Уп бр 12-342 од 23 I 1991 год, на име Емил Ацев и Никола Мирчевски, Скопје (458)

Решение Уп бр 14-5075 од 14 VIII 1990 година, на име Санде Алексовски, Скопје (459)

Решение бр 11-5259 од 16 XII 1991, на име Фатмир Аџдар, Скопје (460)

Чекови од бр 312475 до 312479, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Апостол Поцески, Скопје (461)

Работна книшка на име Џинцовски К Глигор, с Тработивиште, Делчево (471)

Работна книшка на име Веби Асани, Куманово

Работна книшка на име Станка Јованова, Крива Паланка (473)

Работна книшка на име Тонка Јероска, Тетово

Работна книшка на име Оливера Митева, Кочани

Чекови бр 20746989 и 20746990, издадени од ЈИК Банка – Скопје од тековна сметка бр 84035483 на име Дикран Куџиан, Скопје (478)

Решение за приредување забавни игри, со регистарски број 2001, издадено 1990 година на име Христо Бучков, Скопје (478)

Работна книшка на име Александар Голубовски, Куманово (503)

Работна книшка на име Лила Павловиќ, Радовиш

Одобрение за вршење занаетчиска дејност забавни игри – билјард на име Ремзи Мустафи, Гостивар (505)

Решение Уп бр 12-3791 од 27 IX.1984 година за вршење занаетчиска дејност – кројач на женска облека, на имеа Миодраг Ристиќ, Скопје (507)

Чек бр 5208160, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Елка Апостоловска, Скопје (508)

Чекови од бр 291340 до 291350 и од бр 225032 до 225041 и чековна картичка бр 42510/41, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Василикија Јосифовска, Скопје (509)

Решение бр 11-2970 од 26 VI 1991 година за дејност превоз на патници издадено од СО Чаир – Скопје на име Садик Мурселовски, с Љуботен, Скопје (511)

Работна книшка на име Сретен Јованоски, Гостивар. (526)

Работна книшка на име Ангел Панов, Штип. (527)

Решение за угостителски дуќан – кебапчилица „Снуши“, ул „Васил Ѓоргов“ бр 33-а – Скопје, издадено од СО „Центар“ – Скопје на име Ванчо Бошков и Зоран Андреев, Скопје (531)

Чекови од бр 10000325835 до 10000325838, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје, на тековна сметка бр 0009865957 на име Оливера Манасијевиќ, Скопје. (533)

Чекови од бр 179546 до 179550, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Велчо Најдоски, Скопје. (535)

Чековна картичка бр 29119/15 и чекови од бр. 169261 до 169270, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Сузана Стојковска, Скопје (536)

Потврда за запишување и уплата на акции, издадена од Стопанска банка АД Скопје, под бр. 013100000016 на име ЗИПТ „ДУБОВО“ – Неготино и тоа на 745 обични акции со номинална вредност од 1.000 динари или со вкупна вредност од 745 000,00 динари (18)

Договор за стан бр 21-276-75 од 9 II 1967 година и решение бр 12-291 од 26 XII 1966 година, издадени од СИЗ за становање на град Скопје на име Станојко Јовановиќ, ул „Крсте Асенов“ згр 4/III/20, Скопје (22)

Решение бр 11-4634 од 1 XI 1991 година, дејност керамичарска, издадено од СО – Чаир – Скопје на име Станојко Јовановиќ, ул „Крсте Асенов“ згр 4/III/20, Скопје (23)

Чекови од бр 3480051 до 3480070, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Станојко Јовановиќ, ул „Крсте Асенов“ згр 4/III/20, Скопје (24)

Девизна книшка бр 72701 – 29168/64, издадена од Комерцијална банка АД – Скопје на име Стаменко Младеновски, ул „М Тито“ бр 73/14, Крива Паланка. (25)

Чекови бр 13742721, 13742722, 13742723, 13742727; А 6514041 и А 6514043 од тековна сметка бр 931/62, издадени од Стопанска банка АД – Скопје Главна Филијала Титов Велес на име Настева Ландарка, Титов Велес. (251)

Чекови бр 13598752, 13598725, 13598726; 13598727; 13598728, 13598729, 13598744, 13598745 и 13598023 од тековна сметка бр – 297/22, издадени од Стопанска банка АД – Скопје – главна Филијала Титов Велес, на име Арсова Милка, Титов Велес. (252)

Чекови бр 55361, 55362, 55363, 55364, 55365, 41371; 41376, 41375, од тековна сметка 4921/92, издадени од Стопанска банка АД Скопје – Главна филијала Титов Велес на име Ајдарова Евгенија, Титов Велес (253)

Чекови од бр. 51201 до 51206 од тековна сметка бр. 2722/71, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, Главна филијала Титов Велес, на име Симитчиев Иле, Титов Велес (254)

Чекови бр 36081, 36087, 36088, 36089; 36090, 37772, 37773, 37774 и 37780 од тековна сметка бр 324601, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, Главна филијала Титов Велес на име Балов Ламбо, Титов Велес (255)

Чекови бр 21631, 21632, 21633 и 21634 од тековна сметка бр 4944/16, издадени од Стопанска банка – АД – Скопје, главна филијала Титов Велес на име Иванов Бошко, Титов Велес (256)

Чекови од бр 21831 до 21840 од тековна сметка бр 1203/33, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Атанасова Трајанка, Титов Велес (257)

Чекови од бр 28241 до 28244, од тековна сметка бр 3511/68, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Мновски Томе, Титов Велес (258)

Чекови бр 49403; 49404; 49405, 49406; 49409; 49410; 49961; 49965; 49967 и 49970 од тековна сметка 4945/17, издадени од Стопанска банка АД – Скопје главна Филијала Титов Велес на име Костадиновска Живка, Титов Велес. (259)

Чекови бр. 37111, 37116; 37118 и 37120 од тековна сметка 805/35, издадени од Стопанска банка АД – Скопје главна Филијала – Титов Велес (260)

Чекови бр А 13650926, А 13650927; 13650928 од тековна сметка бр. 2614/62, издадени од Стопанска банка АД Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Арсов Петре, Титов Велес. (261)

Чекови од бр. 50000178271 до 50000178277 од тековна сметка бр 77143, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Стаменковски Борис, Титов Велес. (262)

Чекови бр 70000102956, 70000102957, 70000102958, 70000102960, 70000248775; 70000248774, 70000248776, 7000248777, 70000248782, 70000248783, 70000248784; 70000248785, 70000248786, и 70000248787 од тековна сметка бр. 6281753, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазаров Илија (263)

Чекови бр 803967, 803968 и 803969 од тековна сметка бр 1550424287, издадени од Југобанка – Скопје на име Оревчанов Киро. (264)

Чекови бр 982, 983, 984, 985 и 986 од тековна сметка бр 42217-5, издадени од Југобанка – Скопје на име Поповски Кирил (265)

Чекови бр 886473; 886474, 886475, 886476, 886477 од тековна сметка бр. 1550 42094-8, издадени од Југобанка – Скопје на име Давев Трајче. (266)

Чекови бр 892506 до 892515, издадени од Југобанка – Скопје на тековна сметка бр. 42131 – 2 на име Лазаревски Панче (267)

Чекови бр 26906, 26907 и 26908 од тековна сметка бр 4768/38, издадени од Стопанска банка АД – Скопје на име Џемцева Наташа. (268)

Чекови бр А 13571550, А 13571549; А 13571548, А 13571547; А 13571546; А 13571545, А 13571544, А 13571543, А 13571542 и А 13571541, од тековна сметка бр 3024/76, издадени од Стопанска банка АД Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Карков Астор. (269)

Чекови од бр 24723 до 24727 од тековна сметка бр. 220000393/19, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Димов Тодор (270)

Чекови од бр. 6369293 до 6369300, од тековна сметка бр 2968/20 издадени од Стопанска банка АД – Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Абединов Ајдали. (271)

Чекови бр 24061; 24062, 24068; 24069 и 24070, од тековна сметка 4750/30 издадени од Стопанска банка АД – Скопје главна Филијала Титов Велес на име Горгиева Славица (272)

Чек бр А 13632805, од тековна сметка 2401/47, издаден од Стопанска банка – Скопје главна Филијала Титов Велес на име Гочев Данчо (273)

Чекови бр 33063733, 33063741, 33063776, 33063784; 33063792, од тековна сметка бр 2406721, издадена од Поштенска штедилница на име Иванов Бошко. (274)

Чекови бр А 13578461; 7330561 од тековна сметка бр 1104/36, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Бојдев Звонимир. (275)

Чекови бр 33064950; 33064969; 33064977; 33064326; 33064334, 33064342, 83257261; 83257270; 83257238; 83257246, 83257300 и 83257318 од тековна сметка бр. 8341630 издадена од Поштенска штедилница на име Гошевски Ордан. (276)

Чекови бр 24763846; 24763854; 24763862; 24763870; 24763889 и 24763897 од тековна сметка бр. 6094899, издадени од Поштенска штедилница на име Јованов Ристо. (277)

Чекови од бр. 13580941 до 13580960, од тековна сметка бр. 381676, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Лазо Димитров. (278)

Чекови бр. 84892220; 84892254; 84892262; 84892289; 84892299; 84892300; 84892335 и 84892394 од тековна сметка бр., 5644780, издадени од Поштенска штедилница на име Попова Кипра. (279)

Чекови бр. 23064; 23065; 23066; 43701 и 43702; од тековна сметка бр. 2124/67, издадени од Стопанска банка АД – Скопје, главна Филијала Титов Велес на име Давов Митко. (280)

Воена книшка на име Нурат Ибески, с. Преглево, Македонски Брод. (280)

Воена книшка на име Рамадан Јаоски, Куманово. (280)

Решение бр. 13-4490 од 10.VII.1989 година на име Зулкуфи Јусуфи, Тетово. (296)

Тековна сметка бр. 2378/13 на име Јорданчо Јанев, Кочани. (297)

Решение Уп. бр. 12-2648 од 26.III.1991 година, – на име Сали Селимов, Скопје. (298)

Решение УП. бр. 12-4257 од 1.X.1984 година на име Назим Селимовски, Скопје. (299)

Одобрени Уп. бр. 12-3417 од 27.IV.1987 год., издадено од СО „Центар“ – Скопје за промет на зеленчук и овошје на мало на име Абдураман Карашет, Скопје. (301)

Чековна картичка бр. 52953-89 и чекови бр. 55105, 55106, 55108, 55113, 55118, 55119, 55120, 5723548, 5723549 и 5723550, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Тодорче Јовановски, Скопје. (302)

Чекови од бр. 5136275 до 5136280, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Душко Ропиќ, Скопје. (303)

Решени Уп. бр. 12-440 од 22.I.1990 година на име Абим Рамадани, Скопје. (305)

Работна книшка на име Снежана Спасовска, Куманово. (311)

Решение бр. 11-573 од 25.III.1980 година на име Ислам Цуцевски, Скопје. (312)

Тековна сметка бр. 3203257 и чекови 00055247, 00055255, 00055254 и 00055253 (4 чека), издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Сејди Ресепи, с. Глумово, Скопје. (313)

Чековна картица бр. 86391/65 и чекови од бр. 262669 до 262673, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Љупчо Стојкоски, Скопје. (316)

Чекови од бр. 2141574 до 2141577 и 2141580 и 35215779, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Љупчо Поповски, Скопје. (317)

Работна книшка на име Агим Лога, с. Ливада, Струга. (335)

Работна книшка на име Валентин Станков, Охрид. Одобрение за обавување занаетчиска дејност забавни игри – билјард на име Демирал Мехмети, Гостивар. (337)

Чек бр. 141673, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Јордан Петровски, Скопје. (338)

Чекови бр. 188858 и 188859, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Татјана Георгиева, Скопје. (340)

Чек бр. 199366, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Паскалина Фирева, Скопје. (341)

Чек бр. 237667, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Драги Панов, Скопје. (342)

Работна книшка на име Драгица Блажеска, Охрид. Работна книшка на име Стефко Ристовски, Тетово. (353)

Воена книшка на име Менсур Шаиновски, с. Октиси, Струга. (353)

Чековна картичка бр. 08590/78 и чекови од бр. 273671 до 273683, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Славко Мирковиќ, Скопје. (355)

Решение Уп. бр. 12-52-83 од 31.V.1991 година на име Христина Панова, Скопје. (356)

Чекови бр. 12714041, 12714057, 12714059, 12714060, 13030961 и 13102083, издадени од ЛИК Банка – Деловна единица Скопје на име Гулсер Алиу, Скопје. (357)

Решение Уп. бр. 14-768 од 3.II.1990 година на име Љубиша Маневски, Скопје. (359)

Работна книшка на име Ленче Јовчевска, Куманово. (359)

Работна книшка на име Мирко Николовски, Делчево. (3852)

Воена книшка на име Селами Положани, Струга. (3852)

Решение Уп. бр. 12-6025 од 22.VI.1990 година на име Слободанка Богоевска, Скопје. (3855)

Тековна сметка бр. 00894-35 на име Михаил Бојчев, Винаца. (3869)

Работна книшка на име Муртезан Ибиши, Тетово. (3869)

Возачка дозвола, издадена од ОВР – Валандово на име Драги Михајлов, с. Јосифово, Валандово. (3871)

Возачка дозвола, издадена од СВР – Гостивар на име Нешат Асани, с. Велебрдо Гостивар. (3872)

Работна книшка на име Јакимовски Мирче, с. Узем, Крива Паланка. (3884)

Работничка книшка на име Панче Серафимов, Штип. (3896)

Решение бр. 7364 од 14.VII.1989 година на име Милан Велков и Јордан Велинов, Скопје. (3897)

Решение У. бр. 14-1083 од 25.II.1991 година за промет на мало со цвекле, на име Даниела Димиќ, Скопје. (3898)

Загубените акцептни налози бр. А 4413805, А 4413806 и А 4413807 и загубениот бариран чек бр. 4248043. на Пр. за произ. и промет „Континентал“ 200 Скопје. (3898)

Огласот бр. 21 за загубен штембил под назив „Претпријатие за производство и промет „Континентал“ д.о.о – Скопје, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 10 до 26 февруари 1992 година на страна 119 не важи.

СОДРЖИНА

182.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за составување и доставување на извештај за состојбата на побарувањата и обврските и извештај за примена на Законот за општествениот капитал	145
183.	Одлука за определување на највисоки цени на брашно-то и лебот	146
184.	Одлука за определување на највисоки цени на шеќерот	147
185.	Одлука за определување на највисоки цени на маслото за јадење	147
186.	Одлука за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија	148
187.	Одлука за исплата на разлика во цената на одредени земјоделски производи откупени од Реколтата во 1991 година	148
188.	Одлука за овластување на Министерството за одбрана на преземање на недвижностите, опремата, инвентарот и другите средства што досега ги користеше државата СФРЈ – ССНО на територијата на Републиката кои согласно член 134 од Законот за одбрана се државна сопственост на Република Македонија и за ставање на користење на истите на Министерството за одбрана	149
189.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на исплатување на надоместок на личниот доход и на други парични надоместоци на лицата во резервен состав за време на служба на територијална одбрана	149
190.	Одлука за утврдување на регионален пат во Република Македонија	149
191.	Макроекономска политика на Република Македонија за 1992 година	150
192.	Годишна програма за премер и катастар на недвижностите во 1992 година	163
193.	Спогодба за стопанска соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија	167
194.	Спогодба за размена на стоки во 1992 година врз основа на стоковните листи	169
195.	Спогодба за плаќање	170